

ПОРАКА ОД ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Пред вас е извештајот за работата на јавните обвинителства и состојбата со криминалитетот во Република Македонија за 2016 година.

Јавното обвинителство и во текот на 2016 година, како и на претходната 2015 година, и покрај сите предизвици со кои се соочуваше, продолжи во спроведувањето на својата стратегија и важните реформски чекори, со цел да ги исполни очекувањата на граѓаните и правните субјекти. Развојот на јавното обвинителство и неговата темелна модернизација е цел која не смее да зависи од општествените прилики на државата.

Со својата законска поставеност, Јавното обвинителство е значаен државен орган што ги остварува и заштитува темелните вредности на државата.

Исполнувањето на својата уставна и законска обврска беше единствениот императив на јавното обвинителство, во услови кога овој државен орган во текот годината беше предмет на секојдневни напади и константен притисок.

Јавното обвинителство како битна карика во справувањето со мигрантската криза, успешно продолжи да ја врши својата функција на ова поле. Успешно продолжи да се бори против тероризмот и учеството во странски војски. Успешно продолжи да си ја врши својата примарна дејност, за што доказ се бројките на решени предмети во текот на 2016 година и бројот на одземени предмети и конфискуван имот.

Ние сме подготвени да се справиме со сите предизвици и новини што водат кон подигнување на ефикасноста и квалитетот на јавното обвинителство во целина и раководејќи се од професионалните и правни стандарди, јавното обвинителство ќе продолжи својата работа да ја темели на докази и важечките закони, не дозволувајќи во ниту еден момент било какво политичко влијание или притисок.

Во извештајната година, следејќи ги приоритети и целите со капацитетите со кои располагаме во Јавното обвинителство на Република Македонија, успеавме да ги одржиме нашите стратешки заложби, кои се и дел од Стратешкиот план на јавното обвинителство за периодот 2016-2018 година. Тие се:

- *Квалитетно управување со обвинителството;*
- *Стручно усовршување и развој на јавните обвинители и вработените;*
- *Блиска соработка со правосудната полиција.*

Би сакал да се заблагодарам на сите јавни обвинители и вработени за нивната посветеност, надчовечки ангажман и напорна работа во тешки услови, кои се клучен фактор за исполнување на јавнообвинителската функција.

**ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Марко Зврлевски**

I. ВОВЕД

Јавното обвинителство, согласно чл.106 од Уставот на Република Македонија е единствен и самостоен државен орган кое ги гони сторителите на кривичните дела и на други со закон утврдени казниви дела и врши и други работи утврдени со закон.

Јавното обвинителство своите функции ги врши врз основа на Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот.

Функцијата на јавното обвинителство ја вршат Јавниот обвинител на Република Македонија и јавните обвинители.

II. МИСИЈА И ВРЕДНОСТИ

II.1 МИСИЈА

Мисија на Јавното обвинителство на Република Македонија е професионално, правично, чесно, непристрасно и транспарентно остварување и заштитување на темелните вредности на државата со доследна примена на највисоките национални норми и меѓународни стандарди при гонење на сторителите на кривичните дела и на други со закон утврдени казниви дела.

II.2 ВРЕДНОСТИ

При остварување на мисијата, Јавното обвинителство на Република Македонија се води од следниве вредности:

- **Почит**, градење на однос заснован на почит меѓу вработените и јавноста;
- **Интегритет**, мотивирање на вработените да при извршување на својата задача ги почитуваат највисоките етички и професионални стандарди;
- **Лидерство**, заложба на јавното обвинителство да се подобри кривично-правниот систем во Република Македонија.

III. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавното обвинителство е организирано според принципите на хиерархија и субординација и тоа како Јавното обвинителство на Република Македонија, Вишо јавно обвинителство, Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и Основно јавно обвинителство.

Согласно Законот за јавното обвинителство (Сл.Весник на Р.М.број 150/2007 од 12.12.2007 година и Законот за изменување на Законот за Јавното обвинителство објавен во службен весник на Р.М.број 111/2008 од 03.09.2008 година) основани се четири виши јавни обвинителства и 22 основни јавни обвинителства и тоа:


Вишо јавно обвинителство во Скопје со подрачни 6 основни јавни обвинителства од кои во Крива Паланка, Кавадарци и Гевгелија се со основна надлежност, а во Скопје, Куманово и Велес со проширена надлежност.

Вишо јавно обвинителство Битола со подрачни 5 основни јавни обвинителства од кои во Ресен е со основна надлежност, а во Охрид, Прилеп, Битола и Струга со проширена надлежност.

Вишо јавно обвинителство Штип со подрачни 7 основни јавни обвинителства од кои во Делчево, Свети Николе, Радовиш и Берово се со основна надлежност, а во Штип, Кочани и Струмица со проширена надлежност.

Вишо јавно обвинителство Гостивар со подрачни 4 основни јавни обвинителства од кои во Кичево и Дебар се со основна надлежност, а во Гостивар и Тетово со проширена надлежност.

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција има надлежност на целата територија на Република Македонија, а е со седиште во Скопје.



IV. НАДЛЕЖНОСТИ, ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО И ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

Надлежностите на јавните обвинители произлегуваат од Уставот на Република Македонија и одредбите содржани во Законот за јавното обвинителство и Законот за кривична постапка, а делумно и со законски одредби од други закони.

Она што е значајно да се напомене дека и во текот на 2016 година законодавниот дом не ги донесе и повеќе од потребните измени на Законот за јавното обвинителство, на кои Јавното обвинителство инсистираше да бидат донесени уште пред започнувањето со примена на новиот Закон за кривична постапка. Овои измени се значајни во однос на надлежностите на јавните обвинители. Во овој момент, јавните обвинители своите надлежности, права и обврски ги црпат од Законот за кривична постапка, наместо од својот матичен закон, Законот за јавното обвинителство, кое нешто е неприродно и може да донесе правни проблеми во пракса.

Во посебна глава (3) во Законот за јавното обвинителство се уредени надлежностите на јавното обвинителство и јавните обвинители. Според овој закон Јавното обвинителство постапува во границите на својата стварна и месна надлежност - Основните јавни обвинителства постапуваат пред основните судови, Вишите јавни обвинителства пред апелационите судови, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција постапува пред основен суд со специјализирано судско одделение надлежно за судење на дела од областа на организираниот криминал, додека Јавното обвинителство на Република Македонија постапува пред Врховниот суд на Република Македонија.

Јавното обвинителство на Република Македонија во рамките на меѓународните договори остварува непосредна соработка со јавни обвинителства од другите држави, особено на планот на спречување и гонење на организираниот криминал и други тешки форми на криминал преку непосредна размена на податоци, непосредна соработка, едукација, специјализација на кадри и други форми на соработка.

При остварувањето на функцијата на гонење на сторителите на кривични дела и други казниви дела, јавните обвинители имаат овластувања покрај Министерството за внатрешни работи и другите државни органи во чиј делокруг на работа е и откривање на кривични дела и нивните сторители и на прибирање на докази заради кривично гонење на сторителите.

Јавните обвинители раководат со предистражната и истражната постапка, при им се обезбедуваат овластени службени лица од Министерството за внатрешни работи, Финансиската полиција и Царинската управа, имаат овластувања за издавање наредби за примена на посебните истражни мерки, за откривање на кривичното дело или негов сторител, доколку е неопходно можат сами да преземаат дејствија за кои со закон се овластени Министерството за внатрешни работи, Финансиската полиција и Царинската управа.

Јавното обвинителство се грижи за законитоста на мерките и дејствијата преземени во предистражната постапка и врши надзор над почитувањето на човековите права од страна на овластените службени лица во Министерството за внатрешни работи и други државни органи.

Јавните обвинители одлучуваат за преземање или продолжување на кривично гонење за сторителите на кривични дела, поднесуваат барање за поведување прекршочна постапка, поднесуваат и застапуваат обвиненија пред судовите, изјавуваат редовни или вонредни правни лекови против судските одлуки. Во граѓанската и други судски постапки, како и во управната постапка, јавните обвинители преземаат правни дејствија за кои се овластени со закон.

Јавните обвинители при извршувањето на своите надлежности имаат право да наредат доставување на податоци и известувања, документи, списи, предмети, банкарски сметки, како од државните органи, така и од други правни лица и граѓани за кои може основано да смета дека располагаат со такви податоци или информации.

При вршењето на своите надлежности јавните обвинители може да остваруваат консултации и да прибираат мислење од стручни лица од соодветна област, што се неопходни за донесување на соодветна јавнообвинителска одлука.

V. ФУНКЦИЈА НА КРИВИЧНО ГОНЕЊЕ

Основно право и основна должност на јавниот обвинител е да ги гони сторителите на кривични дела. Во остварувањето на функцијата на гонење на сторителите на кривични дела и други казниви дела, јавниот обвинител согласно Законот за кривична постапка („Службен весник на РМ“ број 150/2010 од 18.11.2010 година кој согласно чл.2 од Законот за измена и дополнување на ЗКП „Службен весник на РМ“ бр.100/12 од 06.08.2012 година е во примена од 01.12.2013 година) ги има следните права и должности;

- ги насочува дејствијата на органите надлежни за откривање и пријавување на кривичните дела и на нивните сторители,
- предлага или издава наредба за преземање на посебни истражни мерки, под услови и на начин определени со закон,
- донесува наредба и спроведува истражна постапка,
- пронаоѓа, предлага и да обезбедува докази, под услови и на начин определени со закон,
- предлага привремени мерки заради обезбедување на имот или предмети прибавени со кривично дело или заради извршување на мерката конфискација,
- одлучува за одлагање на кривичното гонење под услови и на начин определени со закон,
- предлага издавање на казнен налог под услови определени со закон,
- преговара и се спогодува со обвинетиот за признавање на вина, на начин и под услови определени со закон,
- поднесува и застапува обвиненија пред надлежен суд,
- поднесува жалби против неправосилни судски одлуки и вонредни правни лекови против правосилни судски одлуки,
- одлучува по жалба на оштетениот во случаи утврдени со закон и
- презема и други дејствија утврдени со закон

Иако на јавните обвинители со примената на Законот за кривична постапка, им се зцврсти положбата и им се зголемија овластувањата, нивната практична имплементација бара и исполнување на други претпоставки.

Па така, јавното обвинителство втора година откако овој закон е во примена, работи не само со намален број на човечки ресурси, јавни обвинители и стручна служба, туку сеуште не е спроведено и зголемувањето на бројот на јавни обвинители од 30 %, кој беше важен преуслов за успешно спроведување на законските процесни обврски.

Во текот на извештајниот период 2016 година јавнообвинителската функција се извршуваше преку **204** јавни обвинители, од предвидените **251** јавни обвинители, во која бројка не се сметаат бројката од 13 обвинители од Јавното обвинителство за гонење на кривичн дела поврзани и кои прилегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите во кои не е вкalkулирано предвиденото зголемување од 30 %, и со **390** вработени од вкупно предвидените 1.126 вработен.

Согласно одлуките на Светот на јавните обвинители на РМ каде што бројот на јавни обвинители во Република Македонија треба да изнесува 251 јавни обвинители сеуште не е полнета целосно бројката на предвидените јавни обвинители по обвинителствата при што се

констатира несразмерност на потребниот кадар во однос на предвидената работа на јавните обвинителства и во текот на извештајниот период јавните обвинителства ја извршуваат јавнообвинителската функција со 47 јавни обвинители помалку од предвиденото.

Јавното обвинителство големиот недостаток од јавни обвинители кои треба да постапуваат во прв степен, во текот на 2016 година требаше да го пополни преку Огласот објавен од Академијата за судии и јавни обвинители за 60 јавни обвинители, објавен врз основа на Законот за изменување и дополнување на Законот за академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на РМ“ бр.231/15), кој до изработување на овој Годишен извештај сеуште не е завршен.

Ригорозните услови за упис во Академијата за судии и јавни обвинители, состојбата во која се наоѓа Република Македонија во изминативе две години и природниот одлив на кадри (пензионирања и др. основи), доведе до поголемо влошување на и онака лошата состојба во јавните обвинителства од аспект на човечки ресурси.

Доколку на државно ниво овој проблем не биде разрешен во најскор можен рок состојбата директно може да влијае на извршување на примарната функција на јавното обвинителство.

Но и покрај отежнатите услови за работа, човечки ресурси и просторни капацитети, кои подетално ќе бидат образложени во засебни глави од извештајот, во изминатата 2016 година јавното обвинителство работеше со засилен интензитет и ги постигати следниве резултати:

V.1 Обем на работа на основните јавни обвинителства

Основните јавни обвинителства, во текот на 2016 година постапуваа по новопримени кривични пријави против вкупно 29.093 сторители на кривични дела, од кои против 18.796 полнолетни, против 1186 деца и против 9.111 непознати сторители на кривични дела.

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во текот на 2016 година постапуваше по новопримени кривични пријави против вкупно 267 полнолетни сторители.

За компарација на обемот на работа на основните јавни обвинителства во 2016 година во следнава табела ви го прикажуваме и обемот на работа во 2014 и 2015 година.

Сторители - ОЈО	2014	2015	2016
Полнолетни	28.108	21.068	18.796
Деца	1.628	1.358	1186
Непознати	19.728	9.060	9.111
Вкупно:	49.464	31.486	29.093

Сторители - ОЈО ГОКК	2014	2015	2016
Полнолетни	417	525	267
Деца	4	2	/
Непознати			24
Вкупно:	421	527	291

Видно од табеларниот преглед имаме намалување на кривичните пријави против полнолетни сторители и против деца, додека во поглед на кривичните пријави против непознати сторители бележиме зголемена бројка од незначајни 51 пријава.

Состојбата со намалувањето на бројот на новопримени кривични пријави се должи на лошата општествена состојба во која се наоѓа Република Македонија изминативе две години. Честото менување на кадрите на раководни позиции во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, смената на Министрите, неформирањето на нова Влада во Република Македонија која на чело на оваа значајна институција ќе постави постојан Министер со целосни овластувања, директно се одрази врз ефикасното и ефективното откривање на криминалот, а со тоа и врз работата на јавното обвинителство. Ова од причини што, Министерството за внатрешни работи учествува со 70 % од вкупно поднесените кривични пријави во јавните обвинителства, а во извештајната 2016 година ова Министерство поднело 1.306 кривични пријави помалку во споредба со 2015 година. Од друга страна, проблемот со неносењето на измени и неусогласување на Законот за јавното обвинителство со Законот за кривична постапка, ја ограничува улогата на јавните обвинители од аспект на самостојно откривање на криминал.

Состојбата со поднесени новопримени кривични пријави е иста и во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Видно од табеларниот приказ на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција споредбено со 2015 година кога во работа имало кривични пријави против 525 нови лица во однос на вкупно 267 нови лица во 2016 година имаме намалување на обемот на работа за 258 лица или 49,14%

Меѓутоа, намалувањето на бројот на новопримени кривични пријави, доведе да се намали бројот на предмети кои на крајот од годината се останати во работа, па така во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ако се спореди дека на крајот на 2014 година останале во работа кривични пријави против 103 лица кои се пренеле за работа во 2015 година и дека на крајот на 2015 година останале во работа кривични пријави против 191 лице кои се пренеле за работа во 2016 година, во која сега на крајот остануваат 102 лица во работа кои се пренесуваат во 2017 година, претставува намалување на пријавите за 89 лица или 46,59 % на крајот на 2016 година во однос на крајот на 2015 година. Ова говори за зголемена ефикасност во решавањето на пријавите, бидејќи во 2015 година од пренесени 103 лица од претходни години на крајот на 2015 останале во работа за 191 лице, а во 2016 година од пренесени 191 лице од претходни години на крајот останале за 102 лица.

Деталите од анализата за постапувањето на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе бидат изложени во посебна глава од извештајот.

Во продолжение ќе биде дадена детална анализа на постапувањата на основните јавни обвинителства, и тоа по однос на подносителите, видови на одлуки, пресудени предмети итн.

А. КРИВИЧНИ ДЕЛА ИЗВРШЕНИ ОД ПОЛНОЛЕТНИ СТОРИТЕЛИ

А.1. Постапување на основните јавни обвинителства

Основните јавните обвинителства во текот на 2016 година постапувале како по кривични пријави против 18.796 полнолетни сторители, така и по кривични пријави од претходната година против 11.278 лица кои во 2015 година биле во работа кај други органи или во работа кај јавните обвинители, така што вкупниот обем на работа на основните јавни обвинителства во 2016 година е постапување по кривични пријави против 30.074 полнолетни сторители на кривични дела.

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција постапувало по новопримени кривични пријави во текот на 2016 година против 267 полнолетни лица, така и по кривични пријави од претходната година против 191 лице, така што вкупниот обем на работа на ова јавно обвинителство во 2016 година е постапување по кривични пријави против 458 полнолетни сторители на кривични дела.

Податоците за обемот на работа во 2016 година на основните јавни обвинителства прикажани по подрачја на виши јавни обвинителства и односот со обемот на работа во претходните години се искажани во следнава табела:

Вишо јавно обвинителство со подрачните основни обвинителства	2014	2015	2016	Разлика 2014/2015	Рзлика 2015/2016
Скопје	20.332	17.423	16.667	-2.909	-756
Битола	6.881	7.229	4.896	+348	-2333
Штип	6.660	3.999	3.455	-2.661	-544
Гостивар	5.427	4.754	4.598	-673	-156
ОЈО ОКК		628	458		-170
Вкупно:	39.300	34033	30074	-5.267	-3959

А.2. Подносители на кривични пријави

Од вкупно поднесени кривични пријави против 18.796 полнолетни сторители на кривични дела во 2016 година, најголемо учество со поднесени пријави против 13.330 лица или 70,9% зазема Министерството за внатрешни работи, од граѓаните се поднесени кривични пријави против 1.967 лица или 10,4%, од други државни органи 962 или 5,1%, а учеството на останатите субјекти прикажано е во табелата.


ВЈО	Вкупно пријави по лица	Подносители					
		МВР	Граѓани	Оштетени правни лица	Други државни органи	Иницијатива на ЈО	Други
Скопје	9.242	6511	660	1221	589	92	169
Битола	3534	2.457	522	258	129	168	/
Штип	3.073	2.049	528	135	119	190	52
Гостивар	2680	2.090	249	152	118	71	/
ОЈО ГОКК	267	223	8	12	7	17	/
Вкупно	18.796 100%	13.330 70,9%	1.967 10,4%	1778 9,4%	962 5,1%	538 2,8 %	221 1,1%

Карактеристично во однос на подносителите на кривичните пријави, односно иницијативата за поведување/отварање на кривична постапка е процентот на поведени постапки по сопствена иницијатива на јавното обвинителство и тоа 2,8 % од вкупниот број на пријавени лица. Постепеното зголемувањето на бројот на постапки отворени по сопствена иницијатива на јавното обвинителство, покажува дека јавното обвинителство постојано ги следи дневните настани, објавите во печатените, електронските медиуми и др., и онаму каде што ќе оцени дека постојат основи на сомнение за сторено кривично дело, кое не е пријавено од надлежните институции или пак од страна на граѓани, врз основа на своите овластувања дадени со закон, по сопствена иницијатива поведува постапки.

А.3. Постапување по кривични пријави

а) Обем и ажурност

Од вкупниот обем на постапување на основните јавни обвинителства во текот на 2016 година, и тоа ново примени кривични пријави против 18.796 лица и пренесените кривични пријави од 2015 година против 11.278 лица, за кои во тековната 2015 година не завршила предистражната постапка, или вкупно 30.074 лица, основните јавни обвинителства решиле кривични пријави против 17.871 лица или 59,3%, а на крајот на годината останале во работа кај други органи или во работа кај јавните обвинители кривични пријави против 12.203 лица или 40,6%.



Доколку ги анализираме податоците во поглед на обем и ажурност по Вишите јавни обвинителства, односно по сите четири виши јавни обвинителства во Република Македонија за постапувањето по кривични пријави против полнолетни сторители ситуацијата е со следната структура:

На подрачјето на Вишо јавно обвинителство Гостивар во текот на извештајната 2016 година во работа биле биле кривични пријави против вкупно 4.598 лица, од кои 2.680 пријавени во извештајната година, а против 1.918 лица од претходната 2015 година. Од таа бројка на пријави основните јавни обвинителства на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар донеле одлуки против вкупно 2.447 лица или 53,22 % а во работа останале кривични пријави против 2.151 лице или 46,78%.


На подрачјето на Вишо јавно обвинителство Штип во текот на извештајната 2016 година во работа биле кривични пријави против вкупно 3.455 лица, од кои 3.073 лица од извештајната година, а 382 лица од претходниот период. На ова подрачје основните јавни обвинителства на крајот од годината решиле 88,6 % од вкупниот број на кривични пријави по лица, односно на крајот од годината останале во работа само кривични пријави против 394 лица или 11,55%.

На подрачјето на Вишо јавно обвинителство Битола во текот на извештајната 2016 година во работа биле кривични пријави против вкупно 4.896 лица, од кои 3.534 пријавени во извештајната година и 1.362 останати во работа од претходната година, од кои во извештајната 2016 година биле решени против 3.712 лица или 75,8%, а во работа останале кривични пријави против 1.184 или 24,2%.

На подрачјето на Вишо јавно обвинителство Скопје во текот на извештајната 2016 година во работа биле кривични пријави против вкупно 16.667 лица, од кои 9.242 новопријавени лица и против 7.425 лица кои останале во работа на крајот од 2015 година. Од вкупната бројка на постапување на ова подрачје на крајот од годината основните јавни обвинителства решиле пријави против 8.296 лица или 49.5 %, а останале во работа кривични пријави против 8.391 или 50,5 %.

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во текот на извештајната година постапувало по кривични пријави против полнолетни сторители против купно 458 лице и тоа против 267 полнолетни лица пријавени во текот на 2016 година и против 191 лице од претходната година. Од вкупниот број на кривични пријави Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во текот на 2016 година решило кривични пријави против 356 лица или 77,72%, а во работа на крајот од годината останале кривични пријави против 102 лица или 22,27%.

Податоците за процентот на решени предмети и предмети кои се во работа, во 2016 година, по подрачја на виши јавни обвинителства искажани се на следниов во следниов графикон:



Анализирајќи ги податоците искажани во графикон може да се забележи дека на крајот на годината најголем број на предмети кои сеуште се во фаза на предистражна постапка, односно се во работа кај други органи или кај јавните обвинители се евидентирани на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје и Вишото јавно обвинителство Гостивар.

Во однос на Вишото јавно обвинителство Скопје анализите покажуваат дека состојбата е резултат на повеќе фактори. Имено, основните јавни обвинителства од подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје во вкупен обем на работа од 30.074 лица учествуваат со 16.667 пријавени лица или 55,4%, од тоа на Основното јавно обвинителство Скопје му припаѓаат кривичните пријави против 11.772 лица или 70,63 % од кривичните пријави на целото скопско подрачје. Доколку овие бројки се анализираат во корелација со структурата на криминалитетот по кој постапува Основното јавно обвинителство Скопје, кривични пријави поврзани со сите видови на корупција, освен оние кои што се во надлежност на Основното јавнообвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, даночни затајувања итн., односно во корелација на сложеноста на предметите и фактот дека ова јавно обвинителство во 2016 година својата функција ја извршуваше само преку 47 јавни обвинители од вкупно предвидените 62 јавни обвинители, која бројка не е зголемена за 30 % согласно стратегијата усвоена со започнувањето на новиот законот за кривична постапка, дава јасен показател за причините поради кои 50 % од кривичните пријави на ова подрачје останале на крајот од годината во работа.

Исто така, не помалку битен факт за оваа состојба на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје е и фактот што дури 70,52 % од намалениот број на кривични пријави поднесени од Министерството за внатрешни работи припаѓа на ова подрачје. Овој факт говори за квалитетот на поднесените кривични пријави и објективни причини во примената на одредбите на ЗКП кои се во врска со раководната улога на јавниот обвинител во кривичната постапка. Впрочем, овие кривични пријави, кои во најголем број случаи се работи за пријави поднесени од оштетени физички и правни лица, се непоткрепени и без доволно основи на сомненија за да се иницира постапката пред суд, кое нешто пак директно влијае за примена на институтот собирање потребни известувања, било непосредно од самите јавни обвинители, било преку Министерството за внатрешни работи и други органи, кое нешто директно влијае на брзината и времето на решавање на предметот.

Во однос на Вишото јавно обвинителство Гостивар анализите го покажуваат следново. Основното јавно обвинителство Гостивар учествува со 50 % од вкупното постапување на ова подрачје. Ова основното јавно обвинителство е со проширена надлежност и ги опфаќа подрачјата на градовите Гостивар, Кичево, Дебар и Македонски Брод. Со оглед на обемот на постапување и територијата која спаѓа под ова основно јавно обвинителство, поразителен е фактот што функцијата јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар во 2016 година ја извршуваа 4 јавни обвинители плус основниот јавен обвинител, кои од 2017 година е дополнително намален за едно лице кое ги исполни условите за старосна пензија. Имено, согласно одлуката на Советот на јавните обвинители во Република Македонија во Основното јавно обвинителство Гостивар се предвидени девет јавни обвинители, што значи ова јавно обвинителство јавнообвинителската афункција ја извршува со само половина од потребниот број на јавни обвинители. Овие факти ги укажуваат причините поради кои што 46,78% од вкупниот обем на работа во 2016 година на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар во работа на крајот од годината останале во работа.

Наведените факти, говорат за алармантната состојба во која се наоѓа јавното обвинителство од аспект на човечки ресурси. Доколку на државно ниво не се пронајде решение како во најбрз можен рок да се надмине проблемот со недоволниот број на кадар кој излегува и го продуцира Академијата за судии и јавни обвинители, кој услов е обигаторен за избор на јавни обвинители во прв степен, на жал состојбата само ќе се влошува. Загрижувачки е фактот што овие состојби најдиректно влијаат врз ефикасноста и ефективноста на јавното обвинителство.

б) Барање за собирање податоци и потребни известувања

Во 2016 година, основните јавни обвинителства постапувајќи по кривичните пријави презеле дејствија на собирање на потребни податоци и известувања во 14.034 случаи, од тоа на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје во 4.174 случаи, на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Битола во 3.204 случаи, на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип во 4.816 случаи, на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар во 1.806 случаи.

Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција презело дејствија на собирање на потребни податоци и известувања во 34 случаи.

в) Истражни дејствија на јавниот обвинител во предистражна постапка

Во 2016 година во предистражна постапка од јавните обвинители биле преземени истражни дејствија против вкупно 11.356 лица, од тоа на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје издадени се наредби на истражни дејствија против 5.177 лица, Вишото јавно обвинителство Битола за 4.020 лица, Вишото јавно обвинителство Штип за 1.530 лица и Вишото јавно обвинителство Гостивар за 613 лица.

Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во предистражна постапка презело истражни дејствија против 16 лица, и тоа во сите случаи издало наредба за вештачење.

Оваа извештајна година ја одбележа целосната примена на новиот закон за кривична постапка, што од своја страна видно од податоците резултираше со зголемена активност на јавните обвинители во текот на претходната постапка и преземање на истражни дејствија од негова страна. Јавните обвинители во духот на новиот закон поголемиот број на истражни дејствија ги спроведуваат пред носењето на Наредба за спроведување на истражна постапка, како и спроведуваат голем дел од истражни дејствија во случаите кога законот не бара формално спроведување на истражна постапка.

Па така, јавните обвинители од основните јавни обвинителства во тект на 2016 година испитале 10.531 лице со статус осомничен, сведок или оштетен, во претходна постапка дале 2.860 наредби за вештачења, извршиле 438 претреси, извршиле 160 увиди, како и извршени се 313 препознавања во присуство на јавен обвинител.

А.4. Одлуки по кривични пријави

а) Број и структура

Основните јавни обвинителства заедно специјализираното Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, во извештајната година врз основа на прибавените потребни податоци и известување во 14.034 случаи, преземени истражни дејствија против вкупно 11.356 лица, издадените наредби за вештачења во 2.860 случаи и доказите прибавени со испитување на обвинет и сведоци во 10.531 случаи, донеле јавнообвинителски одлуки против 17.871 лица или го решиле вкупниот обем на работа во 59,3 %.

Структурата на одлуките на решени кривични пријави против 17.871 лица покажува дека:

- 1) Отфрлени кривични пријави врз основа на чл.288 од ЗКП и други причини против вкупно 6.151 лица или 34,3%
- 2) Отфрлени кривични пријави врз основа на чл.43 и 44 од ЗКП против 1.436 лица или 8%
- 3) Поднесени се обвинителни предлози против 4.206 лица или 23,5%,
- 4) Поднесени се предлог за казнен налог против 3.987 лица или 22,3%,
- 5) Против 1.171 лица или 6,5% донесени се наредби за спроведување на истрага,
- 6) Против 694 лица или 3,8% пријавите се решени на друг начин и
- 7) Предлог спогодба во скратена постапка поднесена е против 226 лица или 1,2 %.



б) Отфрлени кривични пријави

Од структурата на одлуките на решени кривични пријави во 2016 година, видно е дека во делот на кривични пријави кои резултирале со носење на решение за отфрлање на кривична пријава постојат два законски основи, чл.288 од ЗКП и чл.43 и чл.44 од ЗКП. Ваквото дистинкцирање на бројот на кривични пријави кои резултирале со носење решение за отфрлање на кривични пријави е битно од повеќе причини.

Имено, легалитетот во македонското казнено-процесно право е ограничен со принципот на опортунитет при примената на институтот условно одлагање на кривичната постапка (член 43 од ЗКП). Јавниот обвинител може условно со решение да го одложи кривичното гонење со согласност на оштетениот за гонење за кривично дело за кое е пропишана казна затвор до три години ако осомничениот е подготвен да се однесува според упатствата на јавниот обвинител и да ги исполни определените обврски со кои се намалуваат или отстрануваат штетните последици на кривичното дело, се става крај на вознемирувањето што е резултат на кривичното дело, односно се влијае со цел да се реинтегрира осомничениот. Од друга страна, јавниот обвинител согласно чл.44 од ЗКП не е должен да преземе кривично гонење, односно може да се откаже од гонењето, ако:

- во Кривичниот законик е утврдено дека судот може сторителот на кривично дело да го ослободи од казна и ако јавниот обвинител со оглед на конкретните околности на случајот ќе оцени дека самата пресуда без кривична санкција не е потребна
- во Кривичниот законик за кривичното дело е пропишана парична казна или казна

затвор до три години, а осомничениот поради вистинско каење го спречил настанувањето на штетните последици или ја надоместил сета штета и ако јавниот обвинител со оглед на конкретните околности на случајот ќе оцени дека кривичната санкција не е основана или

- осомничениот како член на организирана група, банда или друго злосторничко здружение доброволно соработува пред или по откривањето или во текот на кривичната постапка и ако таквата соработка и изјава на тоа лице е од суштествено значење за кривичната постапка.

Ваквата можност на јавниот обвинител, значи дека овие пријави се целосно и темелно обработени од јавниот обвинител, прибавени се сите докази со кои се докажува дека осомничениот го сторил кривичното дело, острани се штетните последици, задоволена е правдата, постигнати се целите на казнувањето, а донесеното решение за отфрлање на кривичната постапка во овие услови значи своевидно постигнување на судска правосилна одлука.

По овој основ во текот на 2016 година решени се кривични пријави против 1.436 лица или 8 % од вкупниот број на решени предмети.

Значајно е да се напомене дека и оваа година јавните обвинителства од подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје најмногу ги користеле овие законски институти, кои во својата основа се многу блиски до спогодувањето, односно 70,5 % од донесените решенија се донесени од ова подрачје, следни се подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар и Штип со по 13 %, а најмал број на решенија се донесени од основните јавни обвинителства на подрачјето на Вишото јавнообвинителство Битола 2,8%.

Со оглед на тесно поставените услови за користење на опортунитетот во кривичната постапка, основните јавни обвинителства овој институт најчесто го користеле за кривични дела од чл.297 и чл.300 од КЗ, а во помал обем за кривични дела од чл.235-а, чл.130 ст.2, чл.247 и чл.202 ст.1 од КЗ.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје, и тоа без статистика за Основното јавно обвинителство Скопје кое поради тешките услови на работа и поради големиот обем на работа, не влегува во статистиката за паричниот придонес кој е остварен со користење на овој институт во корист на Буџетот на РМ, останатите основни јавни обвинителства од ова подрачје оствариле паричен придонес во полза на Буџетот на РМ во вкупен паричен износ од 3.146.201,00 денари, како и во корист на солидарниот фонд на Општинската организација на Црвениот крст во вкупен износ од 138.000,00 денари.


На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип, основните јавни обвинителства со користење на овој институт во корист на Буџетот на РМ, оствариле паричен придонес во полза на Буџетот на РМ во вкупен паричен износ од 1.521.851,00 денари, а во корист на други институции износ од 655.000,00 денари.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар, основните јавни обвинителства со користење на овој институт во корист на Буџетот на РМ, оствариле паричен придонес во полза на Буџетот на РМ во вкупен паричен износ од 1.918.980,00 денари.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Битола, основните јавни обвинителства со користење на овој институт во корист на Буџетот на РМ, оствариле паричен придонес во полза на Буџетот на РМ во вкупен паричен износ од 265.778,00 денари, во хуманитарни цели 145.000,00 денари и во корист на институции кои вршат јавни овластувања 79.500,00 денари.

Предвид наведеното основните јавни обвинителства само врз основа на овој институт во полза на Буџетот на РМ оствариле во вкупен паричен износ од **6.852.810,00 денари**, во која бројка доколку се пресмета и паричниот износ остварен во полза на Буџетот на РМ од постапувањето на Основното јавно обвинителство Скопје би била далеку поголема.

Графички приказ на донесени решенија за отфрлање на кривични пријави по чл.43 и чл.44 од ЗКП:



Во однос пак на решенијата за отфрлање на кривичната пријава по чл.288 од ЗКП, како и претходните години во годишните извештаи јавните обвинителства истакнуват дека најприменувани основи за отфрлање на кривични пријави се:

- пријавеното дело не е кривично дело за кое се гони по службена должност и
- не постојат основи на сомнение дека пријавениот го сторил кривичното дело.

Од вкупно отфрлени кривични пријави против 6.151 лица по основ на чл.288 состојбата по одделни јавни обвинителства е следната:

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје отфрлени се кривични пријави против 2.739 лица или 44,52 % од вкупниот број на донесени решенија за отфрлање на кривични пријави, што во однос на отфрлени кривични пријави на ова подрачје против 3.351 лица во 2015 година претставува намалување за 612 лица.


На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Битола отфрлени се кривични пријави против 1.788 лица или 29,06 %, од вкупниот број на донесени решенија за отфрлање на кривични пријави, што во однос на отфрлени кривични пријави на ова подрачје против 3.537 лица во 2015 година претставува намалување за 1.749 лица.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип отфрлени се кривични пријави против 887 лица или 14,42 % од вкупниот број на донесени решенија за отфрлање на кривични пријави, што во однос на отфрлени кривични пријави на ова подрачје против 1.041 лица во 2015 година претставува намалување за 154 лица.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар отфрлени се кривични пријави против 718 лица или 11,67 % од вкупниот број на донесени решенија за отфрлање на кривични пријави, што во однос на отфрлени кривични пријави на ова подрачје против 900 лица во 2015 година претставува намалување за 182 лица.

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во текот на 2016 година донело решенија за отфрлање на кривична пријава спрема вкупно 19 лица 0,003 % од вкупниот број на донесени решенија за отфрлање на кривични пријави.

Графички приказ на донесени решенија за отфрлање на кривични пријави по чл.288 од ЗКП:



Видно од податоците најголемо намалување на донесени решенија за отфрлање на кривични пријави има на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Битола, кој факт се должи на големиот број на поднесени кривични пријави од Фондот за здравствено осигурување кои врз основа на донесениот Закон за дополнување на Законот за здравствено осигурување (Службен весник на РМ бр.98/15) со кој се ослободија од гонење, се запреа постапките, потполно се ослободија од извршување на кзната, се избришаа осудите и се укинаат сите правни последици на осудата на лицата кои од Фондот беа пријавени поради основи на сомнение дека сториле кривично дело - Употреба на исправа со неистинита содржина од КЗ, со решенија беа отфрлени во текот на 2015 година.

в) Поднесени наредби за спроведување истражна постапка

Основните јавни обвинителства во 2016 година донеле наредба за спроведување истражна постапка против 956 лица што е за 252 лица помалку во однос на претходната година кога такви наредби биле издадени против 1.208 лица.

Во 2016 година тие постапувале и по нерешени истраги против 2.043 лица од претходната година, така што вкупно во работа имале и истраги против 2.999 лица.

Од вкупниот број на истраги по кои е постапувано во 2016 година решени се истраги против 1.575 лица или 52,5%, а на крајот на годината како истраги во работа останале против 1.365 лица или 47,5%.

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во текот на 2016 година донело наредба за спроведување на истражна постапка против 215 лица. Исто така ова обвинителство во текот на 2016 година спроведувало и истрага против 192 лица за кои истрагата не била завршена во текот на 2015 година.

Како пример за обемот на работа кои ја имаат јавните обвинители со стапување во сила на новиот Закон за кривична постапка и преминувањето на истрагата во рацете на јавните обвинители е фактот дека основните јавни обвинителства на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар при спроведувањето на истражната постапка против вкупно 418 лица, испитале вкупно 703 лица во својство на осомничени, сведоци и оштетени, како и донеле наредби за вештачења против 121 лице, додека основните јавни обвинителства на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип при спроведувањето на истражната постапка против вкупно 332 лица испитале вкупно 968 лица во својство на осомничени, сведоци и оштетени, како и донеле наредби за вештачења против 157 лица, како и презеле други истражни дејствија против 29 лица.

Доколку кон овие бројки се надолжително дејствијата кои основните јавни обвинителства ги презеле во предистражната постапка испитани 10.531 лице со статус осомничен, сведок или оштетен, дадени 2.860 наредби за вештачења, извршени 438 претреси, извршени 160 увиди, како и извршени 313 препознавања во присуство на јавен обвинител.

г) Примена на мерката притвор

Мерката притвор во 2016 година од основните јавни обвинителства во подрачјата на четирите виши јавни обвинителства е применета против 322 лица, што во однос на 370 лица во 2015 година е намалување од 48 лица или 13%.


Доколку се гледа статистиката за примена на оваа мерка за обезбедување присуство на обвинет во кривичната постапка, се забележува тренд на постојано опаѓање. Ова од причини што во текот на годините јавните обвинители низ постојаните обуки кои ги поминуваа, ја подигнаа свеста, со што ги подигнаа и критериумите за предлагање на мерката притвор, која најдиректно влијае, односно ги ограничува човековите права и слободи. Од друга страна се почесто јавните обвинители се определуваат за предлагање на друг вид на мерка за обезбедување присуство, кои не се со толкава тежина и имаат помало ограничување на основните човекови права и слободи.

Од годишните извештаи на јавните обвинителства произлегува дека мерката притвор против 139 лица била со времетраење до 30 дена, против 64 лица била со времетраење до 60 дена, против 104 лица била со времетраење до 90 дена и против 15 лица мерката притвор траела над 90 дена.


Мерката притвор во текот на траењето против 14 лица е заменета со куќен притвор, против 65 лица е заменета со друга мерка на претпазливост и против едно лице е прифатена гаранција.

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција мерката притвор ја има определено против 118 лица, куќен притвор против 5 лица и други мерки на претпазливост против 20 лица. Деталите од мерката притвор за ова јавно обвинителство се дадени во посебната глава.

Графички приказ на примена на мерката притвор во основните јавни обвинителства:



Графички приказ на примена на мерката притвор во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција:



Од изложениот графикон видно е дека мерката на обезбедување на присуство на лица и за непречено водење на кривичната постапка, како најстрог вид на мерка е определена во само **1,71 %** од случаите во основните јавни обвинителства и во **44,19 %** од случаите во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

Овие показатели укажуваат дека неосновано е мислењето во јавноста дека основните јавни обвинителства премногу често ја предлагаат оваа најстрога мерка на обезбедување на присуство, без притоа да постојат вистински причини согласно законските основи. Статистиката покажува дека дури и против лицата кои се гонат за сериозен организиран криминал и корупција кои се во надлежност на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во сите случаи не се користи оваа мерка, туку само таму каде навистина користењето на другите видови на мерка не би ја постигнале целта на кривичната постапка. Дотолку повеќе што и во ова јавно обвинителство видно од статистиката постои нагорен тренд на поголемо користење на другите видови на мерки.

Јавното обвинителство е на мислење дека откако de facto ќе започне примената на Законот за пробација, предлагањето на мерката притвор дополнително ќе се намали.

Поодделно по подрачја на виши јавни обвинителства, состојбата со примената на овој вид на мерка е следна:

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје по предлог на основните обвинителства мерката притвор била определена против 159 лица што во однос на 222 во 2015 година е намалување за 63 лица или 28.3%.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Битола оваа мерка била определена против 57 лица, што во однос на 58 лица во 2015 година е намалување за 1 лице.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар за извештајниот период притвор е определен против 47 лица, што во однос на 46 лица во 2015 година претставува зголемување за 1 лице.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип, мерката притвор била определена против 44 лица, што во однос на 51 лице во 2015 година е намалување за 7 лица или 13.7%.

Како и во изминатите години, мерката притвор била најприменувана спрема сторителите на кривични дела: против имотот во 86 случаи, кривични дела против јавниот ред и мир во 50 случаи, кривични дела против здравјето на луѓето во 100 случаи, против животот и телото во 37 случаи и кривични дела против човечноста во 82 случаи.

Видно од излеженото се заклучува дека мерката на обезбедување присуство и непречено водење на кривичната постапка како најстрога мерка е определена во 22,4% по кривичните дела против здравјето на луѓето што за разлика од претходната 2015 година кога по изразена оваа мерка беше изразена по кривичните дела против имотот.

Ваквата разлика се должи по тоа што во текот на извештајниот период по изразено е кривичното дело - Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсоти од чл.215 од КЗ.

A.5 Одлуки по спроведена истрага

Од вкупниот број на истраги против 2940 лица по кои е постапувано во 2016 година од јавните обвинители решени се истраги против 1575 лица или 53,5%, а на крајот на годината останале во работа истраги против 1365 лица или 46,4%.

Од вкупно решени истраги во 2016 година против 1575 лица, против 914 лица биле поднесени обвиненија; против 292 лица запрени се истрагите; против 58 лица истрагите се прекратени; против 79 лица истраги биле решени на друг начин; против 213 лица решени со предлог спогодба во истражна постапка и против 19 лица со предлог спогодба по поднесување на обвинителен акт.

И во оваа извештајна година статистиката говори дека преминувањето на истрагата од рацете на истражниот судија во рацете на јавниот обвинител и овластувањето на јавниот обвинител да раководи со предистражната постапка, се покажа целисходно од два аспекти. Анализите покажуваат дека бројот на спроведени истраги во компарација со бројот на поднесени барања за спроведување истрага во периодот пред Декември 2013 година е во

констатно опаѓање, ова значи дека јавните обвинители раководејќи ја предистражната постапка со користење на другите институти согласно законот уште во текот на предистражната постапка собираат квалитетни докази, кои овозможуваат носење на мериторни јавнообвинителски одлуки, а истражната постапка се користи во сложени и комплексни предмети, онаму каде согласно законот мора да се спроведе. Од друга страна, доказите прибавени во текот на истрагата обезбедиле во 77,77 % јавните обвинители да донесат јавнообвинителската одлука за продолжување на постапката.

Податоците на одлуките по вид и број на решени истраги по одделни јавни обвинителства искажани се во следната табела:

Вишо јавно обвинителство	Обвине-нија	Изјави за откажување од гонење и наредби за запирање на истрага	Прекра-тени	Решени на друг начин	Предлог спогодба по поднесен обвинителен акт	Предлог спогодба во истражна постапка
ОЈО ОКК	94	20	11	3	12	47
Скопје	331	133	30	53	7	99
Битола	159	78	2	5	/	7
Штип	181	35	6	3	/	40
Гостивар	149	26	9	15	/	20
Вкупно:	914	292	58	79	19	213

По однос на истрагите кои се ставени во колоната решени на друг начин, тоа се предмети за кои по спроведената истрага е констатирано дека јавното обвинителство кое ја водело истрагата не е месно или стварно надлежно за конкретниот кривично-правен настан или пак во текот на истрагата се утврдило дека за тој кривично-правен настан претходно е водена постапка, поради што предметите се споени.

А.6 Предлог спогодби

Донесувањето на пресуда врз основа на спогодба на јавниот обвинител и осомничениот и оваа година беше предизвик во работењето на јавното обвинителство.

При примената на овој институт позитивно е дека од првата година на примена на овој институт, со примената на Законот за кривична постапка од Декември 2013 година, имаме тренд на зголемување на примената на спогодбата на јавниот обвинител и осомничениот така што ако споредиме 2015 година и извештајниот период 2016 година имаме процентуално зголемување за 15,5%.

Институтот спогодба помеѓу јавниот обвинител и осомничениот доведува до многу позитивни решенија во поглед на побрзо решавање на предметите, а со тоа и други погодности во поглед на осомничениот и неговите права.

Овој институт во текот на 2016 година е применет во вкупно 458 случаи, што во однос на 2015 година кога имавме 300 вакви спогодби се забележува зголемување за 158 склучени спогодби, од тоа во 226 случаи во скратена постапка, 213 случаи во текот на истражната постапка и во 19 случаи по поднесен обвинителен акт, односно во фаза на оценка на обвинение.

	Скратена постапка		Истражна постапка		По поднесен обвинителен акт		Вкупно	%
ВЈО Скопје	136		99		7		242	52,8
ВЈО Битола	54		7		/		61	13,3
ВЈО Штип	16		40		/		56	12,2
ВЈО Гостивар	1		20		/		21	4,5
ОЈО за ГОКК	19		47		12		78	17
Вкупно	226	49,3%	213	46,5%	19	4,1%	458	

Видно од податоците на табелата и оваа извештајна година најголем процент на склучени спогодби имаме на подрачјето на Вишо јавно обвинителство Скопје и тоа 52,8%, исто така голем процент на склучени спогодби имаме и во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и тоа 17%, потоа следи подрачјето на Вишото јавно обвинителство Битола со 13,3%, Вишото јавно обвинителство Штип со 12,2% и Вишото јавно обвинителство Гостивар со 4,5%.

Во однос пак на кривичните дела за кои се склучуваат предлог спогодбите, видно од податоците во табелата состојбата е скоро изедначена по однос на потпишани предлог спогодби во скратена постапка, односно за кривични дела за кои е запрета казна затвор до пет години и за кривични дела за кои е запрета казна затвор над пет години.

Оваа состојба говори дека јавните обвинители во текот на постапката прибавиле квалитетни докази, поради што обвинетите сами или преку своите бранители бараат да се спогодат за казната со јавниот обвинител и не само за кривични дела во кои согласно законот се определува условна осуда или парична казна, туку и за кривични дела за кои согласно законот се определува ефективна казна затвор.

Олеснување во процесот на преговарање како на јавните обвинители, така и на обвинетиот е постоењето на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната, кој дава јасни граници за казната која обвинетиот би ја добил доколку се оди на главна расправа, поради што обвинетите со цел побрзо завршување и намалување на трошоците во постапката се одлучуваат за користење на овој институт. Од друга страна квалитетот на потпишаните предлог спогодби се огледа во фактот дека од страна на судот ниту една потпишана предлог спогодба не е одбиена.

Вредно е да се напомене дека во извештајната година има поголем број на потпишани спогодби за кривичното дело - Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од чл.215 од КЗ, Овозможување на употреба на наркотични дроги од чл.216 од КЗ, понатаму за кривично дело - Бесправно градење од чл.244-а од КЗ, Даночно затајување од чл.279 од КЗ, за кривични дела против имотот, како и во Основното јавно обвинителство Прилеп е склучена спогодба за кривично дела Убиство во обид од чл.123 вв. со чл.19 од КЗ за што е договорена казна затвор во траење од четири години.

Поради спецификите и видот на делата за кои постапува Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција склучените спогодби од ова јавно обвинителство ќе бидат детално обработени во посебната глава од овој извештај.

Придобивките од користењето на спогодувањето, намалени трошоци за кривична постапка и ефективна и ефикасна кривична постапка со кратко времетраење кои според одредени показатели целокупната постапка од поднесување на кривична пријава до склучување предлог спогодба е во просек пет месеци, укажуваат на оправданоста на залошбата на Јавното обвинителство на Република Македонија во иднина се поголем број на предмети да се решаваат на ваков начин.

A.7 Обвиненија

Во 2016 година јавните обвинителства поднеле обвиненија против вкупно 9.107 лица, што е за 2.596 лица помалку во однос на 11.703 во 2015 година.

Од вкупниот број на поднесени обвиненија, против 3.206 лица поднесени се обвинителни предлози, против 3.987 лица предлози за казнен налог, против 914 лица поднесени се обвинителни акти по спроведена истрага.

Намалувањето на бројот на обвиненија во 2015 година изнесуваше 11.703 лица а во текот на извештајниот период изнесува 9.107 лица е како резултат на зголемиот број на склучени спогодби помеѓу јавниот обвинител и осомничениот и зголемиот број на решени предмети со примена на чл.43 и 44 од ЗКП.

а) Одлуки на судот по поднесените обвиненија


Во 2016 година, надлежни основни судови постапувале по поднесени обвиненија против вкупно 16.909 лица, од кои против 9.107 лица обвиненија се поднесени во извештајната година, а против 7.802 лица што останале непресудени од претходните години.

Во 2016 година јавните обвинители учествувале на вкупно 21.926 одржани главни расправи, од тоа 7.872 главни расправи по обвинителни акти и 14.054 главни расправи по обвинителни предлози, а од страна на надлежни судови биле донесени пресуди против вкупно 9.408 лица или 42,9%, што во однос на 12.810 пресудени во 2015 година е помалку за 3.402 лица или 26,5%.

Податоците за пресуди по вид и број се искажани во следната табела:

Вид на пресуди	Број на лица	Број на лица	Број на лица	Процент на поединечни видови пресуди во однос на вк.број на пресуди за 2016 (9.408)
	2014	2015	2016	2016
Осудителни пресуди	15.526	11.706	8.612	91,5%
Ослободителни пресуди	411	387	259	2,7%
Одбивателни пресуди	565	451	319	3,3%
Запирање по предавање на обвинителниот акт на судот и по повлечено обвинение	176	224	110	1.1%
Мерка за безбедност	227	207	82	0,8 %
Судска опомена	54	37	26	0,2%
Вкупно	16.959	12.810	9.408	100%

Од податоците во табелата може да се заклучи дека од вкупниот број на донесени пресуди, осудителни се против 8.612 лица или 91,5 % од вкупниот број на пресуди во 2016 година, од тоа казната затвор е изречена против 1.577 лица или 18,3%, парична казна против 2.251 лица или 26,1%, условна осуда против 4.784 лица или 55,5% и судска опомена 26 или 0,3%.



Во 2016 година во вкупниот број на осудителни пресуди против 8.612 лица, за 1.267 лица согласно на чл.381 од ЗКП донесени се пресуди по основ на признание на вина во текот на главната расправа.

Изречени кривични санкции по предлог спогодби се влезени во вкупниот број на осудителни пресуди, при што треба да се истакне дека во иднина ќе се зголемува бројот на пресудени лица по основ на овие институти, што е и во интерес на обвинети лица, а целта, како што и претходно напоменавме е скратување на времетраење на постапката, помалку трошоци и зголемена ефикасност.

Од увидот на оваа табела се заклучува дека бројот на осудителни пресуди споредбено со 2015 година изнесуваше 11.706 по лица во текот на извештајниот период оваа бројка изнесува 8.612 што подразбира намалување за 3.094 односно за 26,4%.

Оваа намалена бројка за 26,4% е резултат на позитивните искуства и примената на институтот спогодба помеѓу јавниот обвинител и осомничениот.

На крајот на 2016 година непресудени обвиненија останале против 7.079 лица или 37,6%, што во однос на непресудени 7.704 во 2015 година е намалување за 625 лица или 8,1%.

A.8 Сублимаг

Податоците за број на кривични пријави, поднесени обвиненија и донесени пресуди, во последните три години искажани се во следната табела:

Видови одлуки	2014	2015	2016	Разлика 2014/2015	Разлика 2015/2016
Пријавени лица	28.108	21.068	18.796	-7.040	-2.272
Кривични пријави во работа	11.192	12.337	11.278	+1.145	+86
Вкупно кривични пријави	39.300	33.405	30.074	-5.895	-3.331
Поднесени обвиненија по истрага	2.543	1.328	914	-1.215	-414
Предлог за казнен налог	8.337	5.292	3987	-3.045	-1.305
Обвинителни предлози	4.689	4.762	4206	+73	-556
Предлог спогодба во истражна постапка	269	124	213	-145	+89
Предлог спогодба во скратена постапка		166	219	+166	+53
Предлог спогодба по поднесен обв. акт	15	10	19	-5	+9
Вкупно обвиненија	15.853	11.682	9.558	-4.150	-2.124
-Осудителни пресуди	15.526	11.706	8612	-3.820	-3.094
Ослободителни пресуди	411	387	259	-24	-128
Одбивателни пресуди	565	451	319	-114	-132
Судски опомени	54	37	26	-17	-11
Вкупно пресуди	16.556	12.810	9.216	-3.746	-3.594

Други судски одлуки	2014	2015	2016
- Запрени по предавање на обвинителен акт на судот	176	224	110
- Мерки за безбедност	227	207	82

Од податоците изразени во табелата се заклучува дека во текот на извештајната 2016 година во претежниот дел имаме намалување во поглед на поднесени обвиненија што подразбира обвинителни акти и обвинителни предлози, додека во делот на склучени спогодби имаме зголемување од вкупно 151 лице кое нешто подразбира поголема ангажираност на обвинителите во поглед на примена на институтот спогодба било да е тоа во текот на истрагата, во скратена постапка или по поднесено обвинение.

Карактеристично е дека во извештајниот период имаме помалку поднесени предлози за казнени налози за сметка на склучените спогодби во скратена постапка.

Ова го потенцираме затоа што казнените налози и скратената постапка се однесуваат за кривични дела од надлежност на судија поединец, односно за кривични дела со запретена парична казна или казна затвор до 5 години.

Иако видот на одлуката е различен, она што може да се констатира дека и во 2013 и во 2015 година, основните јавни обвинителства 40 % вкупниот обем на работа, го решиле на начин што обезбедиле доволно докази врз основа на кои се донесени јавнообвинителски одлуки за продолжување на постапката и изнесување на сторителите пред судот. Квалитетот на обезбедените докази се огледа и во фактот дека судот врз основа на обвиненијата на основните јавни обвинителства во 90 % донел осудителни пресуди.

На успешноста на основните јавни обвинителства се надоврзува и бројот на донесени решенија за отфрлање на кривичните пријави по чл.43 и чл.44 од ЗКП, за кои одлуки кажавме дека претставуваат своевиден начин на спогодување на јавните обвинители и осомничените.

A.9 Одземени предмети, конфискација на имот

Во извештајната година на подрачјето на Вишото јавнообвинителство Битола одземени се вкупно 89 предмети, и тоа 70 предмети со донесена одлука од страна на судот, а 19 предмети одземени се со решенија за одземање предмети од страна на основните јавнообвинителства, врз основа на чл.529 од Законот за кривична постапка. Најголем број на предмети се предмети кои потекнуваат од кривичното дело - Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од чл.215 од КЗ, помал дел од кривичното дело - Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи од чл.396 од КЗ и др. кривични дела, при што најзначајни да се споменат се две одземени моторни возила марка „Порше“ и марка „БМВ“ кои се одземени во корист на Република Македонија.

Во извештајната година на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Битола не се донесени предмети со кои е конфискуван имот.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар во текот на 2016 година врз основа на склучена предлог спогодба од 10 лица за кривично дело - Приредување на игри на среќа без лиценца, односно дозвола од надлежен орган од чл.156 ст.3 вв. со чл.53 ст.3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри одземени во корист на Република Македонија одзмени се 64.070,00 денари, 1.000,00 албански леки, 4 монитори, 5 принтери, 4 тастатури со маус, 5 кукишта за компјутер, 3 баркод читачи, 10 телевизори и 8 компјутери. Исто така, врз основа на овој основ одземени се предмети кои текнуваат од кривичното дело - Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од чл.215 од КЗ.

На ова подрачје врз основа на донесена пресуда одземени се повеќе предмети за повеќе кривични дела, и тоа 1 трактор, 1 патничко моторно возило, 3 моторни пили, 3 пиштоли, 5.200, 00 денари, повеќе мобилни телефони, компјутери и др.

Во извештајната година на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар не се донесени предмети со кои е конфискуван имот.

Во текот на 2016 година на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип за кривично дело - Бесправно градење од чл.244-а од КЗ одземена е површина од 57,8 м2 од приземје и кат од 10,405 м2 спрат, доградба на станбена кука со димензии 6,80м.х1,5м со површина од 10,2 м2, доградба на станбена кука со димензиу 656/607х360 на изведена сидарија ма П+1(приземје и кат), деловен простор со површина од 69 м2 и доградба со градба на ладилници и канцеларија со површина на доградбата од 212 м2, индивидуална станбена кука од приземје и спрат со габаритни димензии во основата на објектот од 12,80 и 10,10 метри, гаража и поткровјеод колективна станбена зграда, за кривично дело - Фалсификување

исправа од чл.378 од КЗ одземено е еднопатничко моторно возило, за кривично дело дело - Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од чл.215 од КЗ и кривично дело - Овозможивање на употреба на наркотични дроги од чл.216 од КЗ одземена е поголема количина на наркотична дрога, ваги, мобилни телефони, за кривичното дело - Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи од чл.396 од КЗ одземени се пиштоли и куршуми и други предмети за други кривични дела.

Во извештајната година на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип со пресуда на суд мерката конфискација е изречена против 10 лица, при што конфискуван е следниов имот, кој согласно закон станува сопственост на Република Македонија:

- за кривично дело - Убиство од чл.123 ст.1 од КЗ, конфискувано е патничко возило марка „Голф“;
- за кривично дело - Повреда на авторско право и сродни права од чл.157 од КЗ, конфискуван е комјутер;
- за кривично дело - Кражба од чл.235 од КЗ, од едно лице се конфискувани 48.430,00 денари и од едно лице се одземени 50.850,00 денари;
- за кривично дело - Повреда на права од индустриска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма од чл.285 од КЗ, конфискувани се 739.598,00 денари;
- за кривично дело - Злоупотреба на службената положба и овластување од чл.353 од КЗ, конфискувани се 4.573.128,00 денари;
- за кривично дело Изработка и употреба на лажна платежна картичка од чл.274-б од КЗ конфискуван е паричен износ од 11.181.502,78 денари, недвижен имот - кука, матничко моторно возило марка „Ауди6“ и основачки влог во правно лице.

Во извештајната година на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје одземени се повеќе од 300 предмети за повеќе кривични дела, и тоа предмети кои потекнуваат од кривичното дело - Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од чл.215 од КЗ, помал дел од кривичното дело - Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи од чл.396 од КЗ, кривично дело - Тешка кражба од чл.236, кривично дело - Криумчарење од чл.278 од КЗ и др. кривични дела.

Со оглед на бројот и видот на одземените предмети на ова подрачје, во понатамошниот текст ќе бидат наведени предметите кои имаат најголема парична вредност, па така,

Врз основа на предлог спогодба склучена со јавниот обвинител за кривично дело - Криумчарење од чл.278 од КЗ од шест лица одземен е златен накит во вкупна тежина од 2.757,3 грама и платина во тежина од 57 грама во вкупна вредност од 4.520.872,00 денари, рачен часовник марка „Блгари“ во вредност од 68.750,00 денари, патничко моторно возило марка „Пежо 206“, патничко моторно возило марка „Фолксваген голф караван“, патничко моторно возило марка „Ауди 6“, патничко моторно возило марка „Голф 4“, за кривично дело - Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од чл.215 од КЗ, одземено е патничко моторно возило марка „Рено Меган Скеник“, моторцикл марка „Ки Веј Матрикс“, патничко моторно возило марка „Фолксваген Туран“, патничко моторно возило „Хундаи тип Санта ФЕ“, комбе марка „Дајмлер Бенз 602-КА“ за кривично дело - Фалсификување исправа од чл.378 од КЗ одземено е патничко моторно возило „Киа Кларус“, патничко моторно возило „Порше Кајен“, товарно моторно возило марка „Когел“ со полуприколка Шмитс и полуприколка марка „Кроне“, за кривично дело - Бесправно градење од чл.244-а од КЗ одземени се две тераси со димензии 4,20x2,10м во Велес, за кривично дело - Недозволено изработување,

држење и тргување со оружје или распрскувачки материи од чл.396 од КЗ одземено е поголемо количество на оружје и муниција, како и друг вид на предмети за други кривични дела.

Врз основа на пресуди за кривично дело - Фалсификување исправа од чл.378 од КЗ одземено е патно мотоно возило марка „БМВ 316“, патничко моторно возило марка „Дитроен Ксантиа“, патничко мотоно возило марка „Нисан“, патничко моторно возило „БМВ 316“, за кривично дело - Криумчарење од чл.278 од КЗ одземени се 25 златни монети од 18 карати, 12 златни турски монети во тежина од 88,88 грама, 3 златни австриски монети во тежина од 20,38 грама, 10 златни француски монети во тежина од 66,84 грама, женски златен накит во вредност од 2.007.545,00 денари, за кривично дело - Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од чл.215 од КЗ одземено е патничко моторно возило марка „Крајслер Војаџер“, патничко моторно возило марка „Пежо307“, за кривично дело - Оштетување и неовластено навлаегување во компјутерски систем од чл.251 од КЗ одземени се 3 лап топа марка „Асер“, „Сони“ и „Тошиба“, за кривично дело - Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи од чл.396 од КЗ одземено е поголемо количество на оружје и муниција, за кривично дело - Разбојништво од чл.237 од КЗ одземено е патничко моторно возило „Рено Еспаце“, како и поголем број на мобилни телефони и други предмети за ова и други кривични дела.

Во извештајната година на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје со пресуда на суд конфискувани се 2.156.178,00 денари, кој согласно закон станува сопственост на Република Македонија.

Одземените и конфискуваните предмети од страна на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе бидат дадени во Посебната Глава.

A.10 Меѓународна правна помош

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје во текот на 2016 година заведени се 121 предмет за меѓународна правна помош, од кои 5 се излезни барања, и тоа два предмети се отстапени на гонење на Република Србија, еден на Република Унгарија и еден на Република Бугарија со оглед дека сите обвинети и оштетени лица биле државјани на овие држави, а во еден предмет е барано испитување на лице од Република Србија, сите останати предмети се заведени по влезни барања за меѓународна правна помош.

Од влезните барања Основното јавно обвинителство Скопје постапувало по 78 замолници за испитување на лица, една замолница за постапување по кривична пријава, една замолница за обезбедување на докази поврзани со правни лица регистрирани во Република македонија, три замолници за признавање на странска правосилна пресуда, една замолница за преземање на истражни дејствија, трансфер на 5 лица, за едно лице лишување од слобода и 6 екстрадиции.

Основното јавно обвинителство Куманово постапувало по 14 замолници, и тоа три од Република Србија, 7 од Република турција и по една од Република Бугарија, Република Црна Гора, од Кралството Норвешка и Република Чешка.

Основното јавно обвинителство Велес постапувало по 6 замолници и тоа две од Република Германија за доставување на покана до лице во постапка пред суд во Германија, две од Република Србија и по едно од Босна и Херцеговина и Република Бугарија, сите за испитување на лица.

Во текот на 2016 година на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Битола заведени се 17 предмети за меѓународна правна помош, и тоа во 5 предмети е побарана меѓународна правна помош од Основното јавно обвинителство Битола, од кои 1 предмет е за пренесување на гонење од Република Бугарија за кривично дело од чл.215 од КЗ, од Република Грција за кривично дело од чл.300 од КЗ, од Канада за кривично дело - Убиство од чл.123 од КЗ и Република Турција за кривично дело од чл.236 од КЗ со кои е барано испитување на лица и еден предмет од Португалија за признавање на странска пресуда за кривично дело од чл.236 од КЗ. Во основното јавно обвинителство Охрид е заведен еден предмет на барање на Република Турција за кривично дело од чл.215 од КЗ со кое се барало испитување на обвинет и во Основното јавно обвинителство Струга се заведени 11 барања за испитување на лица и тоа 5 од Република Албанија, 5 од Република Словенија и 1 од Република Турција.

На подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар во текот на извештајната година заведен е еден предмет по меѓународна правна помош на барање на Република Словенија за кривично дело од чл.256 од КЗ на Словенија.

Во текот на 2016 година на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип заведени се 6 предмети со меѓународен елемент, и тоа три предмети во Основното јавно обвинителство Радовиш од Република Србија, република Турција и Република Германија за испитување на лица и три предмети во Основното јавно обвинителство Струмица од Република Унарија, Нигерија и Обиденетото Кралство. Предметот со меѓународен елемент со Обиденетото Кралство е оформен против државјанин на оваа држава и доставен на нивно понатамошно постапување.

Во овој дел значајно е да се напомене дека целокупната меѓународна правна помош во извештајната година се одвиваше преку посебно формираното одделение за меѓународна правна помош во Јавното обвинителство на Република Македонија, кое успешно ја координираше работата по овие предмети.

Постапувањето на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција по предмети со меѓународен карактер ќе биде изложено во Посебната глава.

Б. КРИВИЧНИ ДЕЛА ИЗВРШЕНИ ОД ДЕЦА

Б.1 Примени кривични пријави

Во 2016 година до основните јавни обвинителства со проширена надлежност биле поднесени кривични пријави против 1.186 деца, што во вкупен обем на работа по кривични пријави против познати сторители на кривични дела од 19.982 лица претставува учество од 5,9 %.

Од доставените кривични пријави против 1.186 е водена постапка за кривични дела од надлежност на основните јавни обвинителства.

Во текот на годината јавните обвинителства постапувале и по кривични пријави од претходната година против 95 деца, така што во работа имале вкупно пријави спрема 1.281 деца.

Од вкупниот број на кривични пријави по кои е постапувано во 2016 година решени се пријави спрема 1.175 деца или 91,7%, а на крајот на годината останале во работа спрема 106 деца или 8,2%.

Од вкупниот број на решени пријави, спрема 379 деца или 29,5% се отфрлени кривични пријави, спрема 725 деца или 56,5% поднесени се барања за подготвителна постапка, на друг начин решени се пријави спрема 67 деца или 5,2%, за 4 деца или 0,3% со предлог спогодба за медијација.

Од вкупно 379 отфрлени кривични пријави, спрема 175 деца или 46,1% се отфрлени за кривично неодговорни деца до 14 години возраст, а останатите 204 деца или 53,8% за деца над таа возраст и тоа по основ на начелото на опортунитетот и други основи.

Б.2 Подготвителна постапка

Во текот на извештајниот период 2016 година спрема 725 деца поднесени се барања за поведување на подготвителна постапка.

Во однос на претходната 2015 година кога спрема 813 деца биле поднесени барања за поведување на подготвителна постапка во извештајниот период од 2106 година оваа бројка е намалена за 88, спрема деца против кои е поднесено барање за поведување на подготвителна постапка.

Судии за деца на надлежни судови постапувале и по нерешени подготвителни постапки од претходната година против 322 деца, така што вкупно во работа имале подготвителни постапки спрема 1.047 деца.

Во 2016 година од судии за деца на надлежни судови биле решени подготвителни постапки спрема 646 деца или 61,7%, а останале нерешени на крајот на годината спрема 401 деца или 38,2%.

Од вкупно завршени подготвителни постапки јавните обвинители поднеле предлози за изрекување на воспитни мерки спрема 480 деца или 74,3%. Спрема 119 деца или 18,43% ставени се предлози за запирање на постапка за 14 деца или 2,1% решени се на друг начин и спрема 33 деца или 5,1% прекратена е подготвителна постапка.

Нерешени во подготвителна постапка на крајот на извештајната година останале постапки спрема 401 деца.

Б.3 Предлози за изрекување на санкции

Во 2016 година од основните јавни обвинителства до совети за деца на надлежни судови, биле поднесени предлози за примена на санкции против вкупно 636 деца што во однос на претходната 2015 деца кога имавме 596 деца оваа бројка е зголемена за 40 деца.

Б.4 Одлуки на Советот за деца и жалби на јавните обвинители

Во 2016 година од Советот за деца на надлежни судови, донесени се одлуки спрема вкупно 636 деца, од тоа спрема 3 деца изречена е казна затвор за деца, спрема 22 деца изречени се заводски воспитни мерки, спрема 352 деца изречени се воспитни мерки – засилен надзор, спрема 1 дете била изречена мерка за безбедност и спрема 258 деца постапката била запрена по основ на начелото на опортунитет и по други основи.

Против одлуките на Советот за деца од јавните обвинители биле вложени вкупно 2 жалби од кои една е по основ на одлуката за санкција и 1 по други основи, од кои повисокиот суд едната жалба ја уважил додека едната ја одбил.

Против одлуките на Советот за деца во 2016 година биле вложени и 12 жалби од деца и нивните бранители, од нив повисоките судови уважиле 3 жалби, а 6 биле одбиени, а за 3 жалби изјавен од деца или нивните бранители сеуште не е донесена одлука.

В. КРИВИЧНИ ДЕЛА ИЗВРШЕНИ ОД НЕПОЗНАТИ СТОРИТЕЛИ

Во 2016 година до јавните обвинителства биле поднесени кривични пријави против 9.111 непознати сторители, што во споредба со 2015 година имаме зголемување за 51 пријава.

Ако ја споредиме оваа бројка со претходната 2015 година се забележува зголемување на 51 кривична пријава против непознати сторители во текот на извештајната 2016 година која подразбира незначитено зголемување, кое нешто се должи на примената на Законот за кривична постапка каде што јавнот обвинител раководи со предистражната постапка.

Јавните обвинителства постапувајќи по новопримени кривични пријави против непознати сторители, до Министерството за внатрешни работи доставиле 7.018 наредби за откривање на сторителите на кривичните дела, а во 781 случаи биле издадени наредби и барања за собирање податоци до други органи.

Во 2016 година јавните обвинителства во работа имале и кривични пријави против 124.661 непознати сторители на кривични дела кои останале неоткриени од претходните години, така што вкупно во работа имале кривични пријави против 133.772 непознати сторители на кривични дела.

Со решение за отфрлање на кривичната пријава решени се во 2016 година пријави против 14.939, а од таа бројка по основ на застареност биле отфрлени пријави против 14.877 непознати лица.

Во 2016 година од новоподнесени кривични пријави откриени се 966 сторители на кривични дела, а на крајот на годината останале неоткриени против 8.093 непознати лица.

Што се однесува пак до кривични пријави против непознати сторители од претходните години, во 2016 година откриени се 726 сторители на кривични дела, а на крајот на годината останале неоткриени за 109.022 непознати лица. Во 26 случаи пријавите се решени на друг начин.

Г. СТРУКТУРА НА КРИВИЧНИ ДЕЛА

Во овој дел од Извештајот ќе бидат изнесени податоци за обемот на криминалитетот спрема структурата на кривичните дела по поодделни глави од Кривичниот законик, со кратка споредбена анализа со податоците од 2015 година.

Состојбата на структурата на криминалитетот според кривичните дела систематизирани према посебните глави на Кривичниот законик на Република Македонија е следната:

Глава XIV од КЗ - Кривични дела против животот и телото

Во текот на 2016 година за кривичните дела од оваа глава примени се кривични пријави против 1.249 лица, кои заедно со пријавите од претходниот период против 536 лица, значи дека вкупно во работа јавните обвинителства постапувале по кривични пријави против 1.785 лица. Во 2016 година биле поднесени обвиненија против 648 лица, а од страна на судовите донесени се првостепени пресуди против 556 лица.

Во споредба со 2015 година кога за овие кривични дела биле примени кривични пријави против 1427 лица, и против 443 лица од претходен период или вкупно во работа имало пријави против 1.870 лица имаме намалување за 85 пријавени лица, а намалувањето е евидентирано по однос на поднесени обвиненија за 45 лица и помалку донесени пресуди за 124 лица.

Глава XV од КЗ - Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот

Во текот на 2016 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 1.041 лица, од кои новопријавени се 743 лица, а против 298 лица што останале во работа во претходната година. Јавните обвинителства во 2016 година поднеле вкупно обвиненија против 350 лица, а од судовите биле донесени пресуди против 330 лица. Во споредба со претходната 2015 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 1.054 лица, од кои новопријавени биле 855, а против 199 што од претходната година имаме намалување во обем на пријавени лица за 13, на поднесени обвиненија за 49 лица, но и намалување на донесени пресуди за 46 лица.

Глава XVI од КЗ - Кривични дела против изборите и гласањето

Во текот на 2016 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 48 лица, од кои новопримени се против 43 лица и против 5 лица што останале од претходната година. Јавните обвинителства во 2016 година поднеле обвинение против 20 лица, а од судовите биле донесени пресуди против 12 лица. Во споредба со претходната 2015 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 27 лица, биле поднесени обвиненија против 1 лице, а пресудени се спрема 7 лица, имаме зголемување во обемот на работа за 21 пријавени лица, повеќе поднесени обвиненија за 9 лица како и повеќе пресудени за 5 лица.

Глава XVII од КЗ - Кривични дела против работните односи

Во текот на 2016 година за овие кривични дела постапувано е по кривични пријави против вкупно 169 лица. Јавните обвинителства во 2016 година поднеле вкупно обвиненија против 27 лица, а од страна на судовите биле донесени пресуди против 11 лица. Во споредба со претходната година кога за овие кривични дела е постапувано по пријавите против вкупно 129 лица, а се поднесени обвиненија против 16 лица и пресудени 20 лица, се бележи зголемување по однос на пријавени 40 лица, и зголемување на обвиненија за 11 лица и намалување на пресудени за 9 лица.

Глава XVIII од КЗ - Кривични дела против честа и угледот

Во текот на 2016 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 12 лица, од кои за 5 лица од претходната година. Јавните обвинителства во 2016 година поднеле обвиненија против 2 лица, кои што сеуште не се пресудени. Во споредба со претходната 2015 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против 14 лица, било поднесено обвинение за 1 лице, за едно лице е донесена пресуда, имаме намалување за 2 лица во однос на претходната година.

Глава XIX од КЗ - Кривични дела против половата слобода и половиот морал

Во текот на 2016 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 146 лица, од кои за 105 лица се нови пријави и за 41 лица што останале во работа од претходната година. Од јавните обвинителства биле поднесени обвиненија против 77 лица, а пресудени се 58 лице. Во споредба со претходната 2015 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 160 лица, биле поднесени обвиненија против 62 лица и пресудени 81 лица, имаме намалување за 14 пријавени лица, но повеќе поднесени обвиненија за 15 лица и помалку пресудени за 23 лица.

Глава XX од КЗ Кривични дела против бракот, семејството и младината

Во текот на 2016 година за овие кривични дела постапувано е по кривични пријави против вкупно 811 лица, од кои новопријавени се 560 лица и за 251 лица што останале во работа од претходниот период. Јавните обвинителства во 2016 година поднеле вкупно обвиненија против 366 лица, а од страна на судовите донесени се првостепени пресуди према 346 лица. Во споредба со претходната 2015 година кога е постапувано по вкупно кривични пријави против 828 лица, а биле поднесени обвиненија против 394 лица и пресудени 406 лица, имаме намалување по однос на пријави за 17 лица, намалување на поднесени обвиненија против 28 лица, но и помалку пресудени за 60 лица.

Глава XXI од КЗ - Кривични дела против здравјето на луѓето

Во текот на 2016 година за овие кривични дела постапувано е по кривични пријави против вкупно 1.090 лица, од кои за 772 новопријавени лица и за 318 лица што останале во работа од поранешниот период. Јавните обвинителства во 2016 година поднеле вкупно обвиненија против 464 лице, а од судовите пресудени се 387 лица. Во споредба со претходната 2015 година кога за овие кривични дела е постапувано по пријави против вкупно 1.104 лица, имаме намалување на број на пријави за 14 лица, но и повеќе поднесени обвиненија за 13 лица и помалку донесено пресуди за 161 лице.

Глава XXII од КЗ - Кривични дела против животната средина и природата

Во текот на 2016 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 376 лица, од кои за 231 лица се новопримени и 145 од претходниот период. Јавните обвинителства во 2016 година поднеле обвиненија против вкупно 114 лица, а од страна на судовите донесени се пресуди према 123 лица. Во споредба со претходната 2015 година кога за овие кривични дела е постапувано по пријави против вкупно 377 лица, биле поднесени обвиненија против 95 лица и пресудени 100 лица, имаме намалување на пријави за 1 лица, намалување на поднесени обвиненија за 1 лице и повеќе донесени пресуди за 23 лица.

Глава XXIII од КЗ - Кривични дела против имотот

Во текот на 2016 година за овие кривични дела примени се кривични пријави против 6.595 лица што со пријавите кои биле во работа од поранешниот период против 4.159 лица, претставува вкупна бројка од 10.754 лица. Јавните обвинителства во 2016 година за овие кривични дела поднеле обвиненија против 3.711 лица, а од страна на судовите донесени се пресуди против 3.723 лица. Во споредба со претходната 2015 година се бележи зголемување на пријавени лица за 6, намалување на поднесени обвиненија за 1.135 лица и пресудени помалку за 1.695 лица.

Глава XXIV од КЗ - Кривични дела против културното наследство и природните реткости

Во текот на 2016 година, за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 3 лица, од кои за 3 лица се новопријавени и 1 лице од претходниот период. Јавните обвинителства во 2016 година поднеле обвиненија против 4 лица, а од судовите донесени се пресуди против 4 лица. Во споредба со претходната 2015 година кога за овие кривични дела е постапувано по пријави против вкупно 32 лица, биле обвинети 24 лица и пресудени 15 лица, се забележува намалување на бројот на пријавени за 29 лица, намалување за 20 обвинети лица и помалку пресудени за 11 лица.

Глава XXV од КЗ - Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството

Во текот на 2016 година, за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 1.016 лица од кои новопријавени се за 606 лица и за 410 лица што останале во работа од 2015 година. Јавните обвинителства во 2016 година поднеле вкупно обвиненија против 344 лица, а од судовите биле донесени пресуди против 398 лица. Во споредба со претходната 2015 година кога за овие кривични дела биле примени пријави против 573 лица што заедно со пријавите од претходниот период против 484 лица или вкупно против 1057 лица, а биле обвинети 459 лица и пресудени 407 лица, имаме намалување за 41 пријавени лица, помалку поднесени обвиненија за 115 лица и помалку пресуди за 9 лица.

Глава XXVI од КЗ - Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот

Во текот на 2016 година, за овие кривични дела постапувано е по кривични пријави против вкупно 470 лица, од кои за 300 лица се новопријавени и за 170 лице што останале во работа од претходната година. Јавните обвинителства поднеле обвиненија против вкупно 121 лице, а од страна на судовите биле донесени пресуди према 166 лица. Во споредба со претходната 2015 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 422 лица, биле поднесени обвиненија против 129 лица и пресудени 198 лица, се бележи зголемување на бројот на кривични пријави за 48 лица, намалување на поднесени обвиненија за 8 лице, но помалку донесени пресуди за 32 лица.

Глава XXVII од КЗ - Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај

Во текот на 2016 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 5.273 лица, од кои за 3.117 лица се новопријавени и за 2.156 што останале во работа од претходниот период. Јавните обвинителства поднеле вкупно обвиненија против 1.717 лица, а од страна на судовите за овие кривични дела пресудени се 1.583 лица. Во споредба со претходната 2015 година, кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 5.295 лица, биле обвинети 1.594 лица и пресудени 1.746 лица, имаме намалување на пријавени за 22 лица, зголемување на обвинети за 123 лица и намалување на донесени пресуди за 572 лица.

Глава XXVIII од КЗ - Кривични дела против државата

Во 2016 година за кривичните дела од оваа глава примени се кривични пријави против 7 лица, а е постапувано по нерешена пријава од претходни години против 2 лица. За ова кривично дела поднесени се обвиненија за 17 лица и донесени пресуди за 18 лица од страна на судовите.

Од причина што во претходниот период за оваа глава за кривични дела не биле примени кривични пријави во текот на 2015 година додека од претходните години биле нерешени пријави против 2 лица се појавува оваа разлика на поднесени обвиненија и пресудени лица од страна на судовите.

Глава XXIX од КЗ - Кривични дела против вооружените сили

Во текот на 2016 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 4 лица, и за 4 лица што останале во работа од претходниот период. Јавните обвинителства во 2016 година поднеле обвиненија против 1 лице, од кои за 3 лица е донесена пресуда. Во споредба со 2015 година кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против 8 лица имаме намалување на пријавени за 4 лица, повеќе обвиненија за 2 лица и повеќе донесени пресуди за 2 лица.

Глава XXX од КЗ - Кривични дела против службената должност

Во текот на 2016 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 3.256 лица, од кои за 1.853 лица се новопријавени и за 1.403 лица што останале во работа од поранешниот период. Јавните обвинителства во 2016 година поднеле обвиненија против 245 лица, а од страна на судовите донесени се пресуди против 253 лица. Во споредба со претходната 2015 година кога за овие кривични дела е постапувано по пријави против вкупно 3.045 лица, биле поднесени обвиненија против 302 лица и пресудени 444 лица, се бележи зголемување на пријавени лица за 211, помалку поднесени обвиненија за 57 лица, но помалку пресудени за 191 лица.

Глава XXXI од КЗ - Кривични дела против правосудството

Во текот на 2016 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 763 лица, од кои новопријавени се за 506 лица и 257 лица од претходниот период. Јавните обвинителства во 2016 година поднеле вкупно обвиненија против 152 лица, а од судовите биле донесени првостепени пресуди против 135 лица. Во споредба со претходната 2015 година кога за овие кривични дела е постапувано по пријави против вкупно 709 лица, биле поднесени обвиненија против 150 лица и пресудени 184 лица, се забележува зголемување на бројот на пријавени лица за 54, и зголемување на обвинети за 2 лица и намалување на пресуди за 49 лица.

Глава XXXII од КЗ - Кривични дела против правниот сообраќај

Во текот на 2016 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 1.240 лица, од кои новопријавени се за 733 лица, а за 507 лица што останале во работа од претходниот период. Јавните обвинителства во 2016 година поднеле вкупно обвиненија против 379 лица, а од страна на судовите биле донесени пресуди против 395 лица. Во споредба со претходната 2015 година, кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 3.975 лица, биле обвинети 2.491 лица и пресудени 1.187 лица имаме намалување на пријавени лица за 2.735 лица, помалку обвинети за 799 лица и помалку пресудени за 792 лица.

Глава XXXIII од КЗ - Кривични дела против јавниот ред

Во текот на 2016 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 1.559 лица, од кои новопријавени се 1.085 лица и за 474 лица што останале во работа од претходниот период. Јавните обвинители во 2016 година поднеле обвиненија

против 663 лица, а од страна на судовите донесени се пресуди против 662 лица. Во споредба со претходната 2015 година, кога за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 1.749 лица, биле обвинети 903 лица и пресудени 1.061 лица, имаме зголемување за 190 пријавени лица, но помалку обвинети за 240 лица и помалку пресудени за 399 лица.

Глава XXXIV од КЗ - Кривични дела против човечноста и меѓународното право

Во текот на 2016 година за овие кривични дела е постапувано по кривични пријави против вкупно 171 лица, поднесени се обвиненија против 106 лица и од страна на судовите биле донесени пресуди против 90 лица. Во споредба со 2015 година кога е постапувано по пријава против 295 лица, помалку обвиненија за 158, пресудени 95 лица, се забележува намалување кај пријавени лица за 75, намалување кај обвиненија за 52 и намалување на донесени пресуди за 5 лица.

Кривични дела по посебни закони

Во текот на 2016 година за кривични дела предвидени во посебни закони, постапувано е по кривични пријави против вкупно 77 лица, од кои новопријавени се 15 лица и за 32 лица што останале во работа од претходниот период. Јавните обвинителства поднеле вкупно обвиненија против 46 лица, а од судовите донесени се пресуди против 38 лица. Во споредба со претходната 2015 година кога за овие дела е постапувано по пријави против вкупно 107 лица, биле обвинети 57 лица и пресудени 57 лица, така да имаме ист број на пријавени лица, додека имаме намалување на поднесени обвиненија за 11 лица и помалку пресуди за 11 лица.

За движењето на криминалот по поедини карактеристични кривични дела кои се појавуваат во поголем обем во структурата на кривичните дела во 2016 година, во споредба со 2015 година, го даваме следниот преглед:

КРИВИЧНО ДЕЛО	пријавени лица		обвиненија		пресуди	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Глава XIV од КЗ - Кривични дела против животот и телото						
- Убиство чл.123 ст.1	26	18	16	15	16	12
- Убиство чл.123 ст.2	21	17	14	11	22	13
- Убиство во обид	25	10	26	7	20	19
- Тешка телесна повреда чл.131	303	304	187	195	278	144
Глава XV од КЗ- Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот						
-Противправно лишување од слобода чл.140	73	41	17	25	18	26
-Грабнување чл.141	17	21	8	10	26	11
Глава XIX од КЗ - Кривични дела против половата слобода и половиот морал						

-Силување чл.186	39	39	18	27	29	19
-Полов напад врз дете чл.188	28	31	22	22	28	12
Глава XX од КЗ - Кривични дела против бракот семејството и младината						
Точење алкохол на малолетници чл.204 од КЗ	7	6	12	4	13	2
Глава XXI од КЗ - Кривични дела против здравјето на луѓето						
-Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори - чл.215	674	619	396	382	457	322
Глава XXIII од КЗ- Кривични дела против имотот						
-Кражба чл.235 став 1	1.824	1795	1.984	1.620	1.981	1.409
-Тешка кражба чл.236	1.800	1660	1.472	1.131	1.768	998
-Разбојништво чл.237	217	129	122	90	126	96
-Изнуда чл. 258	44	28	12	2	20	4
Глава XXV од КЗ - Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанство						
- Фалсификување пари чл.268	48	93	36	44	53	36
- Криумчарење чл.278	143	31	108	29	55	31
- Даночно затајување чл.279	195	146	149	101	157	146
Глава XXVII од КЗ - Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај						
- Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот чл.300	574	535	319	346	373	342
Глава XXX од КЗ - Кривични дела против службената должност						
- Злоупотреба на службената положба и овластување чл.353	1.635	1.584	215	154	328	172
- Примање поткуп чл.357	14	19	6	11	10	11
-Фалсификување службена исправа чл.361	32	38	13	11	8	14
Глава XXXI од КЗ - Кривични дела против правосудството						
- Неизвршување на судска одлука чл.377	49	71	20	30	26	20
Глава XXXII од КЗ - Кривични дела против правниот сообраќај						
-Фалсификување исправа чл.378	612	606	421	338	384	339
Глава XXXIII од КЗ - Кривични дела против јавниот ред						

-Спречување службено лице во вршење службено дејствие чл.382	114	109	328	71	139	89
- Насилство чл.386	538	473	381	254	432	264
-Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи чл.396	194	148	115	57	174	137

Од изложената структура на кривични дела извршени во текот на 2016 година споредбена со 2015 година, може да се заклучи дека и оваа година имаме најголем број на сторители кои извршиле кривични дела против имотот 6.595 лица, по што следни се сторителите на кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај 3.117 лица, или дури 51 % од вкупниот криминал сторен во текот на 2016 година е поврзан со кривичните дела против имотот и против безбедноста на јавниот сообраќај.

Ваквите податоци укажуваат на потребата од пронаоѓање на системско решение за превентивно делување на овие два вида на криминал, од кој едниот носи со себе материјална штета на поединците и нарушување на приватноста, а вториот вид на криминал со себе носи се поголем број на човечки жртви.

По однос на останатиот криминал во 2016 година се забележува отстапување во кривичните дела против јавниот ред, Глава XXXIII од КЗ каде што се забележува намалување на поднесени обвиненија по кривичното дело - Спречување службено лице во вршење службено дејствие од чл.382 од КЗ, и тоа од 328 на 71, за кривично дело Насилство од чл.386 од КЗ од 381 во текот на 2015 година на 254 во текот на извештајниот период и Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи чл.396 од КЗ од 115 во текот на претходната 2015 година до 57 поднесени обвиненија за вакви кривични дела во 2016 година што во споредба со претходната година на овој вид на кривични дела имаме процентуално намалување за 46,3%.

Препознавајќи ја важноста од посебно излагање на податоците поврзани со дела од корупција, во оваа Глава од извештајот посебно ќе ги презентираме податоците за 2016 година за овие дела.

Под корупција во најширок поим се подразбира искористување на дадените овластувања за приватни цели. Меѓутоа, корупцијата како недостаток на интегритет во постапувањето има и други битни карактеристики преку кои се одвива. Иако, во јавноста корупцијата најчесто се поистоветува со поткуп, директен и индиректен или со злоупотреба на службената положба и овластување, во продолжение ќе ги презентираме кривичните дела од Кривичниот законик кој може да бидат извршени со корупција. Ова значи дека секое извршување од овие дела наведени во продолжение не претставува само за себе коруптивно дело, туку во зависност од позицијата на обвинетиот, начин на извршување, мотивот на извршување и штетата, може да се карактеризира како коруптивно дело.

Кривични дела од Кривичниот законик кој може да бидат извршени со корупција:

- Злоупотреба на службената положба и овластување од чл.353 од Кривичниот законик
- Злоупотреба на службената положба и овластување (в.в. јавни набавки) од чл.353 ст.5 од Кривичниот законик
- Несовесно работење во службата од чл.353-в од Кривичниот законик
- Проневера во службата од чл.354 од Кривичниот законик

- Измама во службата од чл.355 од Кривичниот законик
- Послужување во службата од чл.356 од Кривичниот законик
- Примање поткуп од чл.357 од Кривичниот законик
- Давање поткуп од чл.358 од Кривичниот законик
- Давање награда за противзаконито влијание од чл.358-а од Кривичниот законик
- Примање награда за противзаконито влијание од чл.359 од Кривичниот законик
- Противправно стекнување и прикривање имот од чл.359-а од Кривичниот законик
- Повреда на избирачкото право од чл.159 од Кривичниот законик
- Повреда на слободата на определување на избирачите од чл.160 ст.1 и 2 од Кривичниот законик
- Поткуп при избори и гласање од чл.162 од Кривичниот законик
- Повреда на тајноста на гласањето од чл.163 ст.1 и 2 од Кривичниот законик
- Уништување на изборен материјал од чл.164 ст.1 и 2 од Кривичниот законик
- Изборна измама од чл.165 од Кривичниот законик
- Неовластено примање подароци од чл.253 од Кривичниот законик
- Неовластено давање на подароци од чл.253-а од Кривичниот законик
- Злоупотреба на постапката за стечај од чл.256 ст.2 од Кривичниот законик
- Бесправно градење од чл.244-а ст.4 од Кривичниот законик
- Измама при работењето со хартии од вредности и удели од чл.275 ст.1,2 и 3 од Кривичниот законик
- Несовесно постапување на овластен ревизор од чл.275-б ст.1, 2 и 3 од Кривичниот законик
- Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство од чл.275-в од Кривичниот законик
- Незаконито постапување на овластен проценувач од чл.275-г од Кривичниот законик
- Злоупотреба при случување на договор меѓу заинтересирани страни од чл.275-г од Кривичниот законик
- Повреда на рамноправноста во вршењето на стопанска дејност од чл.282 од Кривичниот законик
- Спречување, ограничување или нарушување на конкуренција од чл.283 од Кривичниот законик
- Нелојална конкуренција во работи на надворешно-трговскиот промет од чл.284 ст.1 и 2 од Кривичниот законик
- Злоупотреба на овластување во стопанството од чл.287 од Кривичниот законик
- Одавање службена тајна од чл.360 ст.1 и 2 од Кривичниот законик
- Фалсификување службена исправа од чл.361 од Кривичниот законик
- Злоупотреба на државна, службена или воена тајна од чл.360-а од Кривичниот законик

Овие кривични дела не се во исклучива надлежност на посебно формираното Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, односно поголемиот дел од кривичните дела се во надлежност на основните јавни обвинителства.

Заради појасно излагање на податоците, во овој дел од извештајот ќе ги презентираме податоците за 2016 година поврзани со коруптивни кривични дела и оние кои се во надлежност на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и оние кои се во надлежност на основните јавни обвинителства.

Во текот на 2016 година, јавните обвинителства ги воделе следниве случаи:

ОЈО	бр.на пријавени	сектор	чл.	фаза
Скопје	1	приватен сектор	353	Пресуден врз основа на признание на вина
Скопје	1	приватен сектор	361	Обвинение
Скопје	1	приватен сектор	353-в	Пресуден
Скопје	8	приватен сектор	353	Истрага
Скопје	1	приватен сектор	353	Обвинение
Скопје	1	приватен сектор	361	Обвинение
Скопје	2	приватен сектор	357	Вложена жалба на донесена ослободителна пресуда
Скопје	1	приватен сектор	353	Пресуден врз основа на признание на вина
Скопје	1	приватен сектор	357	Обвинение
Скопје	1	приватен сектор	357	Истрага
Скопје	1	приватен сектор	357	Пресуден врз основа на признание на вина
Скопје	13	приватен сектор	353	Пресуден врз основа на признание на вина
Свети Николе	1	јавно претпријатие	353	Предистражна постапка
Битола	7	банка	353	Предистражна постапка
Битола	3	администрација	353	Предистражна постапка
Охрид	5	приватен сектор	353	Предистражна постапка
Струмица	1	Јавна установа	353	Предистражна постапка
Радовиш	4	правосудство	353	Предистражна постапка
Струмица	1	полиција	353-в	Пресуден
Струмица	1	адвокат	353-в	Пресуден
Струмица	2	приватен сектор	353	Предистражна постапка
Струмица	1	приватен сектор	353	Обвинение
Струмица	1	поштар	353-в	Обвинение
Прилеп	1	приватен сектор	353	Пресуден
Прилеп	1	приватен сектор	353	Обвинение
Дебар	1	катастер	353	Отфрлен
Дебар	2	Градоначалник и инспектор	353	Отфрлен
Дебар	1	образование	353	Предистражна постапка

Берово	2	Локална самоуправа	353-в	Отфрлен
Берово	4	Локална самоуправа	353	Отфрлен
Струга	4	државен орган	353	Отфрлен
Струга	1	нотар	353	Отфрлен
Струга	1	јавна институција	353	Отфрлен
Струга	1	образование	353-в	Отфрлен
Струга	1	образование	353	Отфрлен
Струга	1	јавна институција	353-в	Отфрлен
Струга	1	државен орган	353	Отфрлен
Струга	1	државен орган	353-в	Отфрлен
Струга	1	државен орган	353	Отфрлен
Струга	2	државен орган	353	Отфрлен
Велес	1	приватен сектор	353	Предистражна постапка
Велес	1	приватен сектор	353	Пресуден
Велес	1	приватен сектор	353	Предистражна постапка
Велес	1	приватен сектор	353	Запрена истрага
Велес	1	образование	353	Предистражна постапка
Велес	1	приватен сектор	353	Предистражна постапка
Велес	1	јавна институција	353	истрага
Велес	2	Приватен сектор	353	Предистражна постапка
Велес	1	Банка	353	Предистражна постапка
Велес	1	Приватен сектор	353	Предистражна постапка
Велес	1	Јавен сектор	353	Пресуден
Велес	1	Приватен сектор	353	Предистражна постапка
Велес	1	Приватен сектор	353	Предистражна постапка
Велес	1	образование	353	Предистражна постапка
Велес	1	Приватен сектор	353	Предистражна постапка
Велес	1	Јавен сектор	353	Предистражна постапка
Велес	1	Приватен сектор	353	Предистражна постапка
Велес	1	Катастер	353	Предистражна постапка
Велес	1	Банка	353	Предистражна постапка
Велес	1	Приватен сектор	353	Предистражна постапка
Велес	1	Образование	353	Предистражна постапка
Велес	1	Правосудство	353	Предистражна постапка

Велес	1	Приватен сектор	353	Предистражна постапка
Велес	3	катастер	353	Предистражна постапка
Велес	1	Приватен сектор	353	Предистражна постапка
Велес	1	Инспекторат	353	Предистражна постапка
Велес	1	Правосудство	353	Предистражна постапка
Велес	1	Банка	353	Предистражна постапка
Велес	1	Локална самоуправа	353-в	Предистражна постапка
Велес	1	Образование	353-в	Пресуден
Велес	2	Образование	353-в	Предистражна постапка
Велес	1	Образование	353-в	Пресуден
Велес	1	Локална самоуправа	353-в	Предистражна постапка
Велес	1	Локална самоуправа	163	Предистражна постапка

Во текот на 2016 година, јавните обвинителства ги воделе и следниве случаи на висока корупција:

ОЈО	бр.на пријавени	сектор	чл.	фаза
ОЈОГОКК	1	државна управа/	353	Обвинение
	2	Правосудство	359	
ОЈОГОКК	1	Државна управа	357	Предистражна постапка
ОЈОГОКК	3	образование	353	Донесена пресуда врз
	3		357	основа на склучена предлог
	2		358	спогодба за 1 лице
				Пресуда врз основа на
				признание на вина за едно
				лице
				Обвинение
ОЈОГОКК	1	судство	359	Отфрлен
Куманово	1	Локална самоуправа	244-а	Предистражна постапка

Од табеларниот приказ произлегува дека јавните обвинителства во текот на 2016 година воделе постапка против 123 лица за коруптивни дела, од нив 24 лица се осудени со правосилни пресуди, против 7 лица е подигнато обвинение, против 2 лица постапката е во жалбена фаза, против 10 лица се води истрага, против 56 лица во тек е предистражна постапка, а за 24 лица истрагата е запрена или е донесено решение за отфрлање на кривична пријава.

Доколку се направи компаративна анализа со случаите кои се започнати во 2015 година произлегува дека јавното обвинителство иако во целокупниот извештаен период се соочуваше со константни критики дека не се бори на ефективен начин со корупцијата, сепак во 2016 година водело и отворило истраги против 52% повеќе лица отколку во 2015 година. Од тоа имаме зголемување од 6 лица кои се осудени, дополнително имаме 2 лица кои се во жалбена постапка, имаме зголемување од 5 лица против кои е подигнато обвинение и зголемување од 41 лице против кое се води предистражна постапка.

Исто така, не е за занемарување и бројот од 14 лица на отворени предмети против лица од висока корупција, од кои две лица се осудени, а против 9 лица е подигнато обвинение.

Од изнесените податоци можеме да заклучиме дека јавното обвинителство има неселективен пристап во борбата против корупцијата и препознавајќи ја штетата од овие дела кои се нанесува на целокупното општество и во иднина ќе продолжи посветено да пристапува на проблемот и на него не само да делува репресивно, туку и превентивно.

Д. ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Д.1 Редовен правен лек - Жалба

Во овој дел важно е да се напомене дека согласно Законот за кривичната постапка од „Службен весник на РМ“ бр. 150/2010 година, кој се применува од 01.12.2013 година, против Решенијата на Основните јавни обвинители со кои се отфрла кривичната пријава, дозволено е жалба до повисокиот јавен Обвинител, односно до Вишиот јавен обвинител.

Вишите јавни обвинителства во извештајниот период од 2016 година, постапувале по 1.874 изјавени жалби на оштетените согласно чл.288 ст.5 од ЗКП, против решенијата за отфрлање на кривичните пријави. Од вкупниот број на изјавени жалби во 1.246 се потврдени првостепените Решенија на Основниот јавен обвинител што процентуално искажано значи дека 66,4% се потврдени првостепени одлуки на Јавниот обвинител

Вишите јавни обвинителства во извештајниот период од вкупниот број изјавени жалби уважени биле 537 жалби, додека пак 28 жалби се отфрлени како ненавремени и 63 како недозволените.

Споредувајќи по Апелационите подрачја на сите четири Виши јавни обвинителства на територијата на Р.Македонија во текот на извештајниот период, по однос на постапувањето по изјавени жалби на отфрлените кривични пријави, состојбата е следна:

	Вкупно	Уважени	Одбиени	Недозволените	Ненавремени
За подрачје на ВЈО Скопје	862	232	604	22	4
За подрачје на ВЈО Битола	543	229	279	24	11
За подрачје на ВЈО Штип	325	49	256	15	5
За подрачје на ВЈО Гостивар	144	27	107	2	8
Вкупно	1.874	537	1.246	63	28

Од табеларниот преглед се заклучува дека во поглед број процентуално жалбите се одбиени, додека пак во поглед на уважени жалби овој процент варира па така Вишото јавно обвинителство Скопје во 26,9% одлучило да се уважи жалбата, Вишото јавно обвинителство Битола во 42,1%, Вишото јавно обвинителство Штип во 15%, и Вишото јавно обвинителство Гостивар во 18,75% одлучило да се уважат жалбите против одлуките на пониските обвинителства.

а) Вишите јавни обвинителства во 2016 година постапувале по жалбите на првостепените пресуди против вкупно 3.958 изјавени жалби што споредбено со 2015 година, која изнесуваше 5.441 изјавени жалби, во извештајниот период од 2016 година имаме намалување за 1.483 помалку изјавени жалби.

Од вкупниот број на поднесени жалби по кои е постапува Вишото јавно обвинителство 1.264 жалби изјавиле Основните јавни обвинители, додека пак обвинетите изјавиле жалби против 2.597 пресуди, кое нешто од вкупната бројка 3.958, на изјавени жалби процентуално значи дека во поголем број односно процентуално 65,6% од изјавените жалби се од обвинетите, додека пак Основните јавни обвинители изјавиле 32% од жалбите.

Оштетените изјавиле жалби против 97 првостепени пресуди, односно во 2,45%.

Од вкупната бројка 3.958 на изјавени жалби, Вишите јавни обвинители предложиле да се уважат 1.288 изјавени жалби, 28 изјавени жалби делумно да се уважат и 2.521 жалби да се одбијат, додека пак на 24 изјавени жалби не е даден предлог и на 1 изјавена жалба јавниот обвинител се откажал од жалба.

Од горе наведеното се заклучува дека во 63,7% предлозите на Вишите јавни обвинителства биле да се одбијат жалбите.

Вишите јавни обвинителства во жалбена постапка постапувале според следниот табеларен приказ:

- Вишо јавно обвинителство Скопје

Во текот на 2016 година Вишото јавно обвинителство Скопје постапувало по 2.082 изјавени жалби, против одлуките на првостепените судови. Од вкупниот број на изјавени жалби 592 се изјавени од основните јавни обвинителства, 1.430 жалби изјавиле обвинетите додека 60 жалби се изјавени од оштетените.

Изјавени жалби		
Јавен обвинител	Обвинет	Оштетен
592	1430	60

Во текот на 2016 година согласно ЗКП, Вишиот јавен обвинител во Скопје во 1.253 случаи има дадено предлог по обвинителен акт што подразбира во редовна жалбена постапка, додека пак во 829 случаи по обвинителен предлог односно во скратена постапка.

Предлози на јавен обвинител по изјавените жалби	
По обвинителен акт	По обвинителен предлог
1.253	829

Од вкупната бројка на дадените предлози во редовна жалбена постапка против првостепената пресуда Вишиот јавен обвинител во Скопје, во 611 жалби предложил да се уважи, 15 делумно да се уважат, 1.422 да се да се одбијат и во 25 случаи да се отфрлат, а во 8 случаи не е даден предлог.

Број и структура на дадените предлози		
Да се уважи	Делумно да се уважи	Да се одбие
611	15	1.422

Во текот на 2016 година вишите јавни обвинители во 1 случај се откажале од изјавените жалби на основните јавни обвинители, што во споредба со 2015 година кога се откажале во 4 оваа бројка е намалена за 3 случаи.

Имајќи во прдвид предлогот на Вишиот јавен обвинител, одлуката на судот во 2.047 случаи била идентична со предлогот на Вишиот јавен обвинител а во 35 случаи не била одлуката согласно предлогот.

Бројот на жалбите од кои се откажал јавниот обвинител спореден со вкупниот број на поднесени жалби од страна на основни јавни обвинителства е незначителен што зборува во прилог дека основните јавни обвинителства во најголем број случаи поднеле основани жалби.

За причините поради кои вишиот јавен обвинител се откажал од жалбите поднесени од страна на основните јавни обвинителства, истите со службена белешка се известувани.

Во текот на 2016 година Вишиот јавен обвинител во Скопје учествувал на 236 јавни седници и на 1.157 нејавни седници одржани пред Апелациониот суд.

Споредбено со претходниот период од 2015 година кога јавниот обвинител од Вишото јавно обвинителство во Скопје учествувал на 664 јавни седници и на 1.342 нејавни седници, се воочува намалување на учество на јавните седници за 428 учества на јавни седници, и намалување на учества на нејавни седници за 185 случаи на изјавени жалби.

Во изнесените бројки не влегува бројот на жалби што административно се вратени, ниту пак бројот на одлуки на второстепениот суд со кои одлучил поинаку од предлогот на јавниот обвинител.

Во извештајната 2016 година од страна на ВЈО Скопје не е поднесена иницијатива за барање за заштита на законитост.

- Вишо јавно обвинителство Битола

Во текот на 2016 година во Вишото јавно обвинителство Битола биле изјавени вкупно 789 жалби против првостепените пресуди.

Од вкупниот 789 изјавени жалби најголем број се жалбите изјавени од обвинетите и тоа 505 изјавени жалби, од Основните јавни обвинители изјавени се 271 жалба, а од оштетените се изјавени 13 жалби.

Изјавени жалби			
Јавен обвинител	обвинети	оштетени	Вкупно
271	505	13	789

Споредбено со 2015 година, вкупната бројка на изјавени жалби е намалена од 1.121 на 789 жалби.

Во однос на претходната 2015 година кога обвинителите вложиле 271 жалби оваа бројка е намалена за 107 изјавени жалби на Основните јавни обвинители, додека пак во поглед на жалбите од обвинетите вложиле кога во 2015 година таа бројка изнесувала 695 во текот на извештајната 2016 година изнесува 505 што значи намалување за 190 жалби, а во поглед на изјавените жалби на оштетените од 2015 година на 20 се намалува на 13 изјавени жалби.

Од вкупно изјавените 789 жалби, јавниот обвинител предложил во 485 жалби да се одбијат како неосновани, во 275 случаи да се уважат жалбите, додека пак во 2 случаи делумно да се уважат, да се отфрлат како недозволени или неблагоприятни во 22 случаи, додека во 5 случаи не е даден предлог.

Во текот на 2016 година јавниот обвинител учествувал во 53 јавни седници пред судот, додека пак дал предлог на нејавна седница по 322 изјавени жалби.

Споредбено кога во текот на 2015 година јавниот обвинител учествувал на 86 јавни седници, во текот на 2016 година оваа бројка е намалена за 33, додека пак во поглед на нејавните седници кога во 2015 година била 561 оваа бројка во текот на 2016 година е намалена за 239.

Во текот на 2016 година, Вишиот јавен обвинител од Битола во 309 случаи дал предлог по обвинителен акт, а во 480 по обвинителен предлог.

Во поглед на одлуките на судот, 492 случаеви одлуките се идентични со предлогот додека во 125 е одлучено поинаку на предлогот на Вишиот јавен обвинител во Битола.

Во текот на 2016 година од страна на Вишо јавно обвинителство Битола се поднесени 5 иницијативи за подигање Барање за заштита на законитоста.

- Вишо јавно обвинителство Штип

Во 2016 Вишото јавно обвинителство Штип постапувало по 547 изјавени жалби.

Најголем број на жалби биле изјавени од страна на обвинетите 337, додека Основните обвинители изјавиле жалби против 208 првостепени пресуди, оштетените изјавиле вкупно 2 жалби против пресудите.

Споредбено со 2015 година, вкупната бројка на изјавени жалби која изнесуваше 889, во текот на извештајната 2016 година, оваа бројка е намалена за 342 изјавени жалби.

Изјавени жалби			
Јавен обвинител	Обвинети	оштетени	Вкупно
208	337	2	547

Во текот на извештајниот период Вишото јавно обвинителство Штип нема случај на откажување од жалба.

Од вкупните 547 изјавени жалби, Вишото јавно обвинителство Штип во 213 случаи дал предлог да се уважи жалбата, во 309 случаи дал предлог жалбата да се одбие, во 8 случаи даден е предлог за делумно уважување на жалбата, додека пак во 6 случаи јавниот обвинител не се произнесол со предлог, а во 11 случаи дал предлог жалбата да се отфрли како ненавремена или недозволена.

Во поглед на учество на седници пред второстепениот суд, бројката е таква што Вишиот јавен обвинител од Штип учествувал на 42 јавни седници. Оваа бројка се разликува од претходниот период од 2015 година, на начин што во 2015 година, имавме учество на јавни седници на 77 и на 503 нејавни седници, така да споредбено имаме намалување за 35 учества на јавни седници и 503 нејавни седници.

Вишото јавно обвинителство Штип во текот на извештајниот период во 269 случаи постапувал по обвинителни акти, а во 278 случаи дал предлог по обвинителни предлози.

Одлуките на судот се такви што 490 предлози се прифатени, додека пак 106 предлози не се прифатени односно одлучено поинаку од предлогот на Вишиот јавен обвинител во Штип.

Вишото јавно обвинителство Штип во извештајниот период поднесол 4 иницијативи за подигање барање за заштита на законитоста до Јавно обвинителство на Република Македонија.

- Вишо јавно обвинителство Гостивар

Во текот на извештајниот период од 2016 година Вишо јавно обвинителство Гостивар постапувало по 540 изјавени жалби од кои 193 биле изјавени од Јавниот обвинител, 325 биле изјавени од обвинетите а во 22 случаи жалба изјавиле оштетените.

Споредбено во 2015 година кога Вишото јавно обвинителство Гостивар постапувало по 748 изјавени жалби, во текот на извештајната година оваа бројка е намалена за 208 случаи на изјавени жалби.

Процентуално во 60,1% случаи жалба изјавиле обвинетите, додека пак во 35,7% жалба изјавиле Јавниот обвинител, а во 4,07% жалба изјавиле оштетените.

Изјавени жалби			
Јавен обвинител	обвинети	оштетени	Вкупно
193	325	22	540

Од вкупно 540 жалби поднесени против првостепените одлуки, во 198 случаи е постапено по обвинителни предлози, а во 342 по обвинителни акти.

По 189 изјавени жалби е даден предлог жалбата да се уважи жалбата, по 305 жалби даден е предлог да се одбијат жалбите, по 3 изјавени жалби даден е предлог за нивно делумно уважување, во 38 случаи е предложено отфрлање на жалбата како ненавремена или недозволена а во 5 случаи не е даден никаков предлог.

Предлози на јавни обвинители по изјавени жалби	
По обвинителен акт	По обвинителен предлог
342	198

Одлуките на Апелациониот суд во Гостивар биле идентични со предлозите на Вишото обвинителство во 405 случаи од решените, а во 141 одлуките биле поинакви од дадениот предлог на јавниот обвинител.

Јавните обвинители на Вишото јавно обвинителство во Гостивар учествувале на 200 јавни и 346 нејавни седници пред Советите на Апелациониот суд Гостивар.

Вишото јавно обвинителство во Гостивар во текот на извештајниот период нема иницијативи до Јавно обвинителство на Република Македонија за барање на заштита на законитоста.

Д.2 Вонредни правни лекови

а) Во кривична постапка

Јавното обвинителство на Република Македонија, во текот на 2016 година, примило 298 иницијативи за подигање барање за заштита на законитост.

Од претходната година во работа останале 31 иницијативи, така да вкупниот збир на иницијативи во извештајниот период изнесува 329 поднесени иницијативи.

Од таа бројка 23 иницијативи се поднесени од Јавните обвинителства.

Од вкупно 298 иницијативи, примени во 2016 година, 64 иницијативи се однесуваат на прекршочна постапка.

Од поднесените иницијативи од Јавното обвинителство на Република Македонија 104 иницијативи останале во работа до крајот на извештајниот период.

Јавното обвинителство на Република Македонија, во текот на извештајниот период прифатило 24 иницијативи по кои е поднесено барање за заштита на законитоста пред Врховниот суд на Република Македонија, од кои 18 барање се однесува на кривична постапка, додека пак 8 барања се однесуваат на прекршочна постапка.

Во 170 иницијативи Јавното обвинителство на Република Македонија не постапувало односно не ги прифатило таквите иницијативи, од кои 122 иницијативи биле од кривична додека пак 48 иницијатива од прекршочна постапка.

Од вкупно 24 поднесени барања за заштита на законитоста 4 се уважени од кои 2 се однесуваат на кривична постапка и кривична одговорност додека 2 на прекршочна постапка и прекршочна одговорност.

Од поднесените барања во Врховниот суд на Република Македонија, непресудени во извештајниот период останале 20 поднесени барања за заштита на законитоста од кои 16 од кривична област додека 4 од прекршочна област.

Во 2016 година, Јавните обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија учествувале на јавни седници пред Врховниот суд во жалбена постапка во 48 обжалени пресуди на второстепениот суд.

Јавното обвинителство на Република Македонија во извештајната година постапувало и по 212 предмети по Барање за вонредно преиспитување на правосилна судска пресуда, од кои на 164 изјавени барања за вонредни преиспитување на правосилни судски пресуди во редовна кривична постапка и во 19 изјавени барања за вонредни преиспитувања против правосилни судски одлуки од областа на организираниот криминал и корупција.

Јавното обвинителство на Република Македонија, постапувало по 212 предмети по барање за вонредно ублажување на казната.

Оваа бројка на ваков вонреден правен лек во споредба со претходната 2015 година е намалена од 260 на 212 барања што подразбира 48 барања помалку, а кое нешто се должи со примената на новиот закон за кривичната постапка согласно кој овој институт е избришан и причините за вонредно ублажување на казната се преточени во причини за повторување на кривичната постапка.

По сите барања за вонредно ублажување на казната Јавното обвинителство на Република Македонија, се произнело со даден образложени одговори.

б) Граѓанско - судски постапки

Со започнување на примената на Законот за парнична постапка од 27.12.2005 година, во граѓанските спорови вонредното правно средство Барање за заштита на законитоста против правосилните судски одлуки е укинато, поради што во текот на извештајниот период во Јавното обвинителство на Република Македонија, не е поднесена ниту една иницијатива од граѓанско судска постапка.

в) Управно-судска и управна постапка

Според Законот за управните спорови од 2006 година, Јавниот обвинител на Република Македонија има овластување пред Врховниот суд на Република Македонија да поднесе барање за заштита на законитоста против одлука на Управниот суд донесена по тужба за повторување на постапката.

Во извештајната 2016 година примени се вкупно 41 иницијативи за подигање на Барање за заштита на законитоста, а од претходната година во работа останале 11 вакви иницијативи.

Во текот на извештајниот период Јавниот обвинител на Република Македонија има поднесено барање за заштита на законитоста од Управно судска постапка и тоа за 6 лица.

Во управната постапка, според Законот за општата управна постапка, Јавниот обвинител е овластен да вложи вонредни правни лекови, и тоа: да поднесе барање за заштита на законитоста, барање за поништување и укинување по право на надзор, како и да предлага огласување на решение за ништовно.

VI. СТУДИСКО - АНАЛИТИЧКА АКТИВНОСТ

Јавното обвинителство законската обврска не ја исцрпува само преку постапувањето во областа на предметната активност, туку ги следи и проучува општествените односи и појави од интерес за остварување на јавнообвинителската функција.

Во текот на 2016 година, јавното обвинителство остварувањето на вонпредметните активности ги вршеше континуирано и секојдневно со следење и согледување на општествените односи и појави од непосреден интерес за остварувањето на јавнообвинителската функција.

Целта на таквите активности, беше целосно согледување на проблемите кои имаат негативен однос врз остварувањето на прогонот на извршителите на кривични и други казниви дела, насочување на активностите кон превентивно делување и координирано настапување на органите за откривање во попречувањето на криминално и незаконито работење на одредени субјекти во општеството.

Согласно со програмата за работа на Јавното обвинителство на Република Македонија во текот на 2016 година заедно со вишите јавни обвинителства, беа извршени контроли над работата на основните јавни обвинителства при што посебно внимание беше посветено на квалитетот и ажурноста во нивното постапување по кривичните пријави и предмети, и тоа преку контрола на работата на секој јавен обвинител во основните јавни обвинителства и основните јавни обвинители, за кои е донесена соодветна оценка за квалитетот на работата.

VII. ПРЕСТАВКИ И ДРУГИ ПОДНЕСОЦИ

До Јавното обвинителство на Република Македонија во 2016 година поднесени се 320 поднесоци, а од нив 111 се кривични пријави и 209 преставки и други поднесоци.

Кривичните пријави се доставени на надлежност на Основните јавни обвинителства со барање Јавното обвинителство на Република Македонија, да биде информирано за постапувањето по пријавите.

Од вкупно 320 поднесоци, 172 се поднесени од физички лица, 80 од органи и институции, од правни лица, 24 од непознати лица и 44 од други органи и институции.

Поднесоците во најголем број случаи се однесуваат на постапувањето по определени предмети од страна на обвинителствата и судовите од целата држава, на одлуките за отфрлање на кривичните пријави од основните обвинителства, или пак, на неажурно постапување по поднесени кривични пријави. Поднесоците со укажувања се доставени на постапување на надлежните основни јавни обвинителства или на вишите јавни обвинителства заради проверка на наводите со барање Јавното обвинителство на Република Македонија да биде известно за исходот од постапките. По добиените известувања од обвинителствата, информирани се подносителите на поднесоците.

VIII. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Јавното обвинителство на Република Македонија согласно своите законски надлежности и во текот на 2016 година продолжи со остварување на непосредна соработка со јавни обвинителства од другите држави, особено на планот на спречување и гонење на организираниот криминал и други тешки форми на криминал.

Како резултат на успешната и проактивната улога на Јавното обвинителство на Република Македонија на ова поле, во текот на месец Мај 2016 година беше потпишан Меморандум за разбирање со Главното јавно обвинителство при Врховниот суд на Република Турција.

Акцент на спогодбата е размена на искуства во областа на борба против криминалот, особено против борба со организирани форми на криминал, тероризам, екстремизам и корупција и други злосторства кои претставуваат сериозна закана за општеството, како и размена на податоци по прашања за унапредување на правните системи и активности поврзани со обезбедувањето на владеење на правото.

Меѓународната соработка во текот на 2016 година се одвиваше и преку остварување на билатерална средба помеѓу Јавниот обвинител на Република Македонија, г-динот Марко Зврлевски и Државниот јавен обвинител на Република Албанија, Адриатик Лала и остварените средби со државните јавни обвинители на сите балкански држави и пошироко кои се одвиваа на маргините на Интернационалниот форум на јавни обвинители кој се одржа во Месец јуни 2016 година во Загреб и Регионалната конференција за сегашни и идни предизвици за борба против организираниот криминал која се одржа во месец Октомври 2016 година во Будва.

Значаен придонес во ова поле имаше и учеството на Јавниот обвинител на Република Македонија на Меѓународниот конгрес на право кој се одржа во Истанбул во периодот од 16 до 19 Октомври 2016 година на кој присуствуваа претставници на правосудството, истакнати правници и професори на правни науки од 40 и повеќе држави.

Во текот на 2016 година, Јавниот обвинител на Република Македонија стана член на Управниот одбор на Проектот - Соработка во делот на кривичната правда: Зајакнување на заштитата на сведоци во борбата против организираниот криминал, тероризам и корупција (WINPRO III). Проектот се одвива преку координаторот Прекуморска соработка на Северна Ирска, а како целни држави се Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црна Гора. Управниот одбор во текот на 2016 година одржа состанок во Сараево, Босна и Херцеговина, а следниот го закажа за 2017 година во Србија.

Во извештајната година продолжи успешно да се спроведува и проектот „Меѓународна соработка во кривичното законодавство: Мрежа на обвинители на Западен Балкан“ кој се спроведува од страна на козориум составен од Германското друштво за интернационална соработка - ГИЗ, холандскиот Центар за меѓународна правна соработка и Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал, а ги опфаќа земјите од Западен Балкан.

Со посредство на овој проект Јавно обвинителство во текот на 2016 година официјално номинира и свој претставник во Европската мрежа на јавни обвинители (EJN), и тоа јавниот обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија, Бодан Лазаревски.

Меѓународната соработка, исто така се одвиваше преку точката 24/7 определена согласно Конвенцијата за борба против комјутерскиот криминал, односно преку Јавниот обвинител на Република Македонија кој е поставен да ја извршува оваа функција, преку Т-СУ претставникот на Република Македонија во Комитетот за борба против комјутерски криминал при Совет на Европа, односно јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Владимир Милошески и преку номинираниот претставник во Експертската мрежа на Југо-источна Европа за борба против оружјето - SEEFEN, јавниот обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија, Ацо Колевски. Сите овие лица преку бројните состаноци и контакти кои ги остварија во текот на 2016 година придонесоа за подобрување на меѓународната соработка во поединечните области.

Јавното обвинителство на Република Македонија меѓународната соработка ја остваруваше и преку EUROJUST, SEEPAG и други организации преку кој се одвива брза размена на податоци во кривични предмети, како и се одвиваат заедничките истражни тимови.

IX. СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ И СТРУЧНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Со цел ефективно спроведување на јавнообвинителската функција, а следејќи ги новите трендови на управување со вработените, Јавното обвинителство на Република Македонија и во текот на 2016 година продолжи со самостојно спроведување обуки за јавните обвинители и јавнообвинителската служба, насочени кон односите со јавност, интерперсоналната комуникација и професионалната етика.

Во Медија едукативно-информативен центар во Јавното обвинителство на Република Македонија од подготвените 14 модули за обуки, се реализираа три модули. Спроведени 6 обуки од модулот **Односи со јавноста во ЈОРМ** на кои присуствуваа 47 јавни обвинители, 13 обуки од модулот **Структура, организација и интерперсонална комуникација** на која присуствуваа 129 јавнообвинителски службеници од јавните обвинителства лоцирани во Скопје и 6 обуки за модулот **Ефективно јавно говорене** на која присуствуваа 41 јавен обвинител. На обуките учесниците пополнуваа и врз основа на листи за евалуација и прашалници, Службата за односи со јавноста подготви анализи за успешноста и разбирањето на обуките, како и за задоволство од работното место и работната околина .

Заради квалитетна испорака на обуките, од страна на Службата за односи со јавноста во Јавното обвинителство на Република Македонија подготвени беа и три прирачници кои се испечатија со поддршка на Мисијата во Скопје на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ).

Исто така, Јавното обвинителство на Република Македонија препознавајќи ја потребата од стручна литература, кој претставува есенција во надоградбата на јавните обвинители и вработените во јавното обвинителство, во рамките на Медија едукативно информативниот центар, отвори и библиотека за која регистарот на книги се води електронски.

Заложбите на Јавното обвинителство на Република Македонија кон остварување на блиска соработка не само со јавните обвинителства од Западен Балкан и Турција, туку и со јавните обвинителства и другите релевантни институции за прогон ширум светот, резултираше да во текот на 2016 година јавното обвинителство биде покането да земе учество со свои претставници на бројни конференции, семинари, тркалезни маси, студиски посети кои се одржаа надвор од Република Македонија.

Имено, претставници на Јавното обвинителство, во кое не се вклучени настаните на кои присуствуваа јавни обвинители од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кои се изразени во посебниот дел за работата на ова јавно обвинителство, земаа активно учество во повеќе од 30 конференции, семинари, тркалезни маси, студиски посети итн.

Искуствата кои јавните обвинители ги црпат од овие настани и пренесуваат на своите колеги имаат голема вредност и се од особено значење во секојдневното извршување на јавнообвинителската функција.

Со не помала вредност се и настаните организирани во Република Македонија, а кои се со тематики од работата на јавното обвинителство.

Имено, во текот на 2016 година јавни обвинители и јавнообвинителски службеници присуствуваа на 16 настани организирани од страна на Здружението на јавни обвинители на Република Македонија. Акцентот на обуките во 2016 година беше ставен на меѓународната соработка и меѓународната правна помош, Законот за пробација, борбата против корупцијата, финансиските истраги итн.

Во извештајната година јавните обвинители исто така беа активно вклучени во процесот на стручно усовршување преку обуките кои ги организираше Академијата за судии и јавни обвинители во Република Македонија, а кои беа насочени кон меѓународната легислатива и легислативата на Европската Унија и судската практика, но и за општи теми, потребни за извршување на јавнообвинителската функција. Обработувани беа теми од Законот за кривична постапка, Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната, Кривичниот законик, Законот за пробација, примената на „Европската конвенција за човекови права“, од областа на интелектуалната сопственост и др.теми.

Во текот на 2016 година, јавните обвинители од сите инстанции и тоа вкупно 187 јавни обвинители во Република Македонија, беа учесници во 83 обуки од областа на кривичното право и 62 обуки посветени на општи теми. Исто така, 19 јавни обвинители беа ангажирани како предавачи на дел од обуките кои беа спроведени од Академијата за судии и јавни обвинители во Република Македонија.

Значајно е да се напомене дека Академијата, во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, врз основа на повратните информации добиени од одржаните обуки за реформите на кривичното право, во текот на 2016 година, спроведе 3 тематски обуки кои се однесуваа на темите: „Истражни дејства/Ефективна истрага“, „Товарот на докажување/Докази и приговори“ и „Улогата на судијата/Судска етика и непристрасност“. На обуките присуствуваа 36 јавни обвинители и 14 судски и јавнообвинителски службеници.

И во оваа извештајна година Академијата посвети време на спроведување на обуки за примена на Законот за одредување на видот и одмерувањето на висината на казната, кој стапи во сила на 07.07.2015 година, а беше донесен како дел од процесот на реформирање на правосудниот систем во Република Македонија. Од спроведените пет обуки на оваа тема, една беше за јавните обвинители, а една за јавнообвинителските службеници.

Јавните обвинители, исто така поминаа и обуки поврзани со правото на интелектуална сопственост, поткуп, конфискација и борба против корупцијата, како и 14 обуки поврзани со примената на одредбите од Европската конвенцијата за човекови права.

Она што е несомнено е дека Јавното обвинителство на Република Македонија со својата работа и соработка со различни домашни и странски институции дава активен придонес во процесот на стручно усовршување и стручна специјализација како на јавните обвинители, така и на јавнообвинителската служба.

X. ЈАВНОСТ НА РАБОТЕЊЕТО

Јавното обвинителство на Република Македонија согласно Законот за јавното обвинителство е должно да ја информира јавноста за одделни случаи по кои постапува, особено ако се од таква природа што предизвикуваат поширок општ интерес во јавноста или се од значење за остварување на функцијата на јавното обвинителство заради заштита од криминални или други противзаконски дејствија.

Тргувајќи од законската обврска, но и поради обезбедување на поголема транспарентност на работењето на Јавното обвинителство и во оваа извештајна година Јавното обвинителство на Република Македонија, продолжи со трендот на зголемување на транспарентноста. Од овие причини, Службата за односи со јавноста на почетокот на 2016 година во насока на остварување на стратешката цел за **ефективна, ефикасна, непристрасна и професионална соработка со медиумите во функција на медиумско покривање на активностите на ЈО**, организираше брифинг со новинарите на кој присуствуваа 15 новинари од различни медиуми кои имаа можност да разговараат и со Јавниот обвинител на Република Македонија. Поради голем интерес на јавноста за конкретни предмети во текот на минатата година беа организирани и изјави за медиуми, прес конференција и брифинзи со надлежни обвинители.

Исто така, Служба за односи со јавноста и оваа година обезбедуваше редовно, јавно и транспарентно информирање за работата на јавното обвинителство преку интернет-страницата www.jorm.mk.

Во текот на 2016 година, од Службата за односи со јавноста преку координативно работење со 30-тина јавни обвинители кои ја остваруваат задачата за информирање на јавноста за предметите по кои се постапува, беа објавени вкупно 168 соопштенија за јавност на интернет-страницата www.jorm.mk и беа одговорени 503 сетови на прашања од медиумите поставени на специјално отворената електронската пошта на Јавното обвинителство на Република Македонија, press@jorm.mk. Службата за односи со јавноста

организираше и неколку приеми и состаноци на барање на новинари за одредени теми што ги третираат, а се во врска со надлежностите и делокругот на работа на јавното обвинителство.

Заложбите на Јавното обвинителство на Република Македонија за отчетност и транспарентност во работењето, како и во насока на заштита од криминални или други противзаконски дејствија, а во смисла на превентивно делување, Јавниот обвинител на Република Македонија донесе Одлука за формирање на привремена Комисија за следење на евентуални изборни нерегуларности што би биле сторени при организирањето и спроведувањето на изборниот процес во текот на 2016 година. Привремената Комисија за следење на изборни нерегуларности при Јавното обвинителство на Република Македонија кон крајот на март минатата година, со цел да се договори начинот на меѓусебното комуницирање, одржа консултативна средба со граѓанските организации кои имаат активности поврзани со изборните процеси. На состанокот, беше промовирана електронската адреса на која граѓанските организации и граѓаните воопшто ќе можат да пријавуваат секакви сомненија за сторени кривични дела поврзани со изборите: izbori@jorm.gov.mk. За потребите на Комисијата, Службата за односи со јавноста на дневна основа ги следеше сите информации објавени во медиумите што се однесуваа за евентуални известувања за изборни нерегуларности.

Јавното обвинителство на Република Македонија преку Службата за односи со јавноста и во текот на 2016 година продолжи со соработката со средните училишта и универзитетите, на кој начин беше домаќин на 320 ученици од СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“, СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ и СУГС „Јосип Броз Тито“, како и 30 студенти од Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип.

XI. БУЏЕТ И ЈАВНИ НАБАВКИ

Согласно одредбите на Законот за јавното обвинителство, средствата за работа на јавните обвинителства се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија, во делот издвоен за буџетскиот корисник - Јавно обвинителство на Република Македонија.

Основните јавни обвинителства, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и Вишите јавни обвинителства се финансираат преку Јавното обвинителство на Република Македонија.

Буџетските плански проекции за потреби од средства, Јавното обвинителство на Република Македонија ги изразува како единствена буџетска пресметка, изработена врз основа на пресметките доставени од Основните јавни обвинителства, Основното јавнообвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Вишите јавни обвинителства и планските проекции на Јавното обвинителство на Република Македонија. Единствената буџетска пресметка која се однесува на сите единки корисници - јавните обвинителства и Советот на јавните обвинители на Република Македонија, како и образложението за висината и намената на бараните износи, Јавното обвинителство на Република Македонија ги доставува до Министерството за финансии.

Согласно наведеното, утврдена е потребата од зајакнување и интензивирање на соработката со Министерството за финансии кое го предлага делот на Буџетот на Република Македонија наменет за јавните обвинителства. Потребата од соработка е во насока на задолжителната законска обврска за усогласување на овој дел од Предлогот на Буџетот на Република Македонија, што Министерот за финансии го врши со Јавниот обвинител на Република Македонија пред доставување на истиот до Владата на Република Македонија. Во случај да не се постигне согласност, Министерството за финансии изготвува извештај што го доставува до Владата на Република Македонија. Во исто време, соработката треба да биде и

заради должноста на ова министерство предлогот, пред донесувањето и гласањето во Собранието на Република Македонија да го достави на мислење до Јавниот обвинител на Република Македонија, кое мислење задолжително се доставува до Собранието на Република Македонија заедно со предлогот за делот на Буџетот на Република Македонија наменет за јавните обвинителства согласно со закон.

И покрај фактот дека одобрените средства со буџетот за 2016 година и тоа по спроведениот ребаланс на Буџетот на РМ, како и одобрените барања за прераспределба во рамките на одобриениот буџет за Јавното обвинителство за извештајната година, неопходно е да се нагласи дека буџетот наменет за јавните обвинителства не ги задоволува потребите, со што се доведува во прашање вршењето на функцијата на јавното обвинителство утврдена со Уставот и законите.

Иако буџетот се проектира согласно потребите на секое јавно обвинителство - единка корисник, поодделно, меѓу кои единки корисници се вбројува и Советот на јавните обвинители, континуирано се јавува несогласување помеѓу проекциите и одобрените наменски средства.

Тука особено треба да се нагласи зголемената потреба од наменски средства која произлегува од преминувањето на истрагата во надлежност на јавниот обвинител, пред се во смисла на потребни средства за преземени дејства во врска со истрагата, односно средства потребни за алиментирање на трошоците сторени во кривичната постапка, а кои се обезбедуваат во рамки на расходната категорија 42 - стоки и услуги, расходна ставка 425 - договорни услуги. Во прилог на наведеното говори и фактот дека заклучно со 31.12.2016 година, до Секторот за финансиски прашања кај буџетскиот корисник Јавното обвинителство на Република Македонија, јавните обвинителства со цел вршење буџетска контрола и обезбедување на средства, за оваа намена доставија документација за преземени обврски во вкупен износ од околу 18.500.000,00 денари., а кој износ не можеше да се обезбеди во извештајната година.

Ова пак најнедвосмислено директно се рефлектира и на останатите сегменти од работењето на Јавното обвинителство предизвикувајќи зголемување на потребите од средства и нужноста за одржување на континуитет во нивното обезбедување, а во поглед на :

- зајакнување на кадровските капацитети, како во поглед на потребата од зголемување на бројот и избор на нови јавни обвинители и потребата од нови вработувања, така и од аспект на континуирани обуки на јавните обвинители и јавнообвинителските службеници;
- материјалните средства за тековно работење, односно стоки и услуги;
- обезбедување на адекватен простор за сместување на јавните обвинителства;
- соодветно опремување на јавните обвинителства со потребниот мебел; информатичка опрема и инфраструктура; софтверски решенија; возен парк кој одговара на потребите на јавното обвинителство со што ќе се овозможи непречено вршење на јавнообвинителската дејност како од функционален, така и од безбедносен аспект.

Имајќи ја во вид обврската и заложбата за соодветно сместување и опремување на јавните обвинителства, фактот дека Јавното обвинителство на Република Македонија, Вишото јавно обвинителство Скопје и Основното јавно обвинителство Скопје се сместени во објект на Кеј Димитар Влахов Скопје на 10 ката со стаклена фасада и вкупна површина од околу 11.000 м², кој располага со вградена опрема и инсталации за кои гарантниот рок истече во минатата 2015 година и со дополнително набавен мебел и опрема, како и должноста на органите да стопанисуваат со објектите во кои се сместени како добри домаќини и да се грижат за континуирано одржување на истите, кај јавното обвинителство

се јавува дополнителна потреба од наменски средства за:

- тековно одржување на градежните објекти, вградената и останата опрема, инсталациите и возниот парк;
- осигурување на недвижности, опрема и возила;
- комунални услуги;
- реконструкција на градежни објекти.

Како поткрепа на напред наведеното, во продолжение на овој дел од анализата следуваат следните споредбени податоци во врска со буџетот за буџетскиот корисник Јавно обвинителство на Република Македонија и тоа по спроведениот ребаланс на буџетот за 2014 и 2015 година, додека за 2016 година изразени се износите на одобрени наменски буџетски средства согласно ребалансот на буџетот за оваа година како и издадениите согласности за прераспределба на средства согласно одредбите на Законот за буџетите од страна на Министерството за финансии, а на барање од Јавното обвинителство на Република Македонија и тоа заклучно со 31.12.2016 година:

податоците се изразени во .000 (илјади денари)

	буџет за 2014	буџет за 2015	буџет за 2016	% на реализација
<u>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</u>	<u>298.139</u>	<u>335.511</u>	<u>364.445</u>	<u>99,11%</u>
401 Основни плати	226.000	254.096	262.064	99,99%
402 Придонеси за социјално осигурување	72.054	81.355	96.837	100,00%
404 Надоместоци	85	60	5.544	42,00%
<u>42 СТОКИ И УСЛУГИ</u>	<u>75.289</u>	<u>78.685</u>	<u>91.026</u>	<u>83,11%</u>
420 Патни и дневни расходи	1.042	824	1.000	37,30%
421 Комунални услуги и комуникација	30.326	29.480	26.500	87,89%
423 Материјали и ситен инвентар	10.290	10.993	8.407	53,41%
424 Поправки и тековно одржување	3.936	1.200	10.095	41,76%
425 Договорни услуги	28.332	33.307	42.745	98,21%
426 Други тековни расходи	1.363	2.881	2.279	57,26%
<u>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</u>	<u>727</u>	<u>505</u>	<u>2.753</u>	<u>98,37%</u>
<u>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</u>	<u>26.100</u>	<u>17.280</u>	<u>31.040</u>	<u>50,46%</u>
480 Купување на опрема и машини	13.500	4.380	3.504	48,69%
481 Градежни објекти	1.600	3.000	20.000	55,29%
483 Купување на мебел	4.000	4.000	3.200	/
485 Вложувања и нефинансиски средства	7.000	2.400	1.536	13,15%
486 Купување на возила	/	3.500	2.800	96,32%

Видно од напред наведените податоци, кај буџетот на Јавното обвинителство за 2016 година, се забележува пораст на одобрените износи на наменски средства во однос на истите за 2015 односно 2014 година.

Последното се однесува на средствата во рамките на сите расходни категории, а како последица на реалните потреби за непречено вршење на јавнообвинителската функција согласно закон.

Спроведени постапки и реализирани договори за јавни набавки

Во однос на искористувањето на одобрените буџетски средства, покрај спроведените постапки и реализација на договори за јавни набавки на стоки и услуги наменети за тековното работење за кои средствата се обезбедени од расходната категорија 42 - стоки и услуги и тоа за: набавка на авиобилети за службени патувања во странство; набавка на услуги за сместување; горива и масла за службени ПМВ; канцелариски материјали и тонери и др. АОП материјали; материјали за одржување на хигиената; поправка на службени ПМВ; набавка на папки, пликови, уписници и стаистички извештаи; одржување на вградени системи во објектот Петре Пирuze, во кој се сместени Јавното обвинителство на Република Македонија, Вишо јавно обвинителство Скопје и Основно јавно обвинителство Скопје, и тоа - лифтови, систем за ладење/греење, машинска сала, аудио-визуелни системи; набавка на филтри за клима комори; адаптивно одржување на софтвер за материјално-финансиско работење во рамки на модулот "основни средства" со цел овозможување електронско инвентарисување на основните средства, односно електронско вршење на пописот;

Потребно е да се наведат и податоци за склучени договори по спроведени постапки за јавни набавки во извештајната 2016 година, односно материјална и финансиска реализација на договори склучени во 2015 година, и тоа за набавка на капитални стоки, услуги и работи од расходната категорија 48 - Капитални расходи и тоа:

Подготвување на проект за реконструкција и адаптација на дел од употребна деловен објект - зграда на Државен архив доделена на користење на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција со Одлука на Владата на Република Македонија во износ од 755.200,00 ден.

Во 2014 година:

Набавка на информатичка и видео опрема во износ од 6.753.390,00 ден.
Набавка на мобилни уреди за попис на основни средства во износ од 675.998,00 ден.
Купување на друга опрема за одржување на хигиена во износ од 18.995,00 ден.
Купување на канцелариски мебел во износ од 2.075.620,00 ден.

Во 2015 година:

Набавка на информатичка опрема во износ од 2.718.959,00 ден.
Купување на канцелариски мебел во износ од 3.999.728,00 ден.
Купување на службени патнички моторни возила во износ од 2.696.937,00 ден.

Во 2016 година:

Набавка на информатичка опрема во износ од 2.718.959,00 ден.
Купување на канцелариски мебел во износ од 3.999.728,00 ден.
Купување на службени патнички моторни возила во износ од 2.696.937,00 ден.

Во текот на месец јануари 2016 година склучен е договор по спроведената постапка за јавна набавка започната во 2015 година, кој материјално и финансиски е реализиран во целост и тоа во износ од 1.681.500,00 ден.;

Договорот склучен по спроведената постапка за јавна набавка на службени патнички моторни возила во месец декември 2015 година, материјално и финансиски се реализираше во тековната 2016 година и тоа во износ од 2.696.937,00 ден.;

Во извештајната 2016 година склучени се два договори поврзани со реконструкција и адаптација на дел од употребна градба/деловен објект - зграда на Државен архив доделена на користење на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција со Одлука на Владата на Република Македонија, од кои едниот за реконструкција и адаптација на дел од употребна градба/деловен објект, а другиот за изведување на работи на надзор за реконструкција и адаптација, по спроведени постапки за јавна набавка.

Во 2016 година извршена е финансиска реализација на вкупно 11.022.040,00 ден. по основ на двата договори, а согласно одобрените временни ситуации на изведувачот на градежните работи од страна на надзорот;

Во рамките на реализираните средства од категорија 48 - капитални расходи, се вбројува и набавката на лиценци - антивирусна програма за заштита на сервери, и тоа од расходна ставка 485 - нефинансиски вложувања во вкупен износ од 202.419,00 ден.

Во однос на спроведените постапки и склучените договори за јавни набавки во наведените години, битно е да се истакне и фактот дека дел од нив беа, односно ќе се реализираат во наредните години. Ова особено се однесува на реализацијата на договорите поврзани со реконструкција и адаптација на дел од употребна градба/деловен објект - зграда на Државен архив доделена на користење на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција со Одлука на Владата на Република Македонија.